

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 183

5 септември 2019, четврток

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2881. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	2	2886. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за овластување за овластен геодет и за именик на овластени геодети.....	24
2882. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	2	2887. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и начинот на водење на Регистарот за просторни единици.....	30
2883. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност.....	3	2888. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за преглед на недвижности.....	34
2884. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност.....	6	2889. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за геодетски работи за посебни намени....	34
2885. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за одржување на Катастарот на недвижностите.....	9	2890. Правилник за изменување на Правилникот за запишување на инфраструктурните објекти.....	39
		2891. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на менување на границите на катастарските општини и за определување на катастарските општини кои се одржуваат во Центарот за катастар на недвижности Скопје и секторите за Катастар на недвижности во Република Македонија.....	48
		Огласен дел	1-72

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА****2881.**

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА
ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за земјоделие, сточарство, производство, услуги и трговија на големо и мало ФАРМА БО-ТО ДООЕЛ увоз-извоз с.Тополчани, Прилеп за земјоделско земјиште со површина од 5ха 63ар 92м2 кое се наоѓа на КП бр.2110/1-дел, место викано Завои, катастарска култура нива, катастарска класа 2, запишано во Имотен лист бр.630 за КО Тополчани.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот на влегувањето во сила на Договорот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3776/1
27 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2882.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА
ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец АГРО КЛАС Славе Ордан Каралиоски с.Мало Коњари Прилеп за земјоделско земјиште со површина од 4ха 70ари 15 м2 кое се наоѓа на КП бр.2744/1-дел, место викано Висој, катастарска култура нива, катастарска класа 4, запишано во Имотен лист бр.19 КО Мало Коњари и за земјоделско земјиште со површина од 13ари 09 м2 кое се наоѓа на КП бр.1346, место викано Стара чешма, катастарска култура нива, катастарска класа 4, запишано во Имотен лист бр.175 за КО Плетвар, во вкупна површина од 4ха 83ар 24 м2.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот на влегувањето во сила на Договорот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3778/1
27 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА**

2883.

Врз основа на член 27 став 9 и член 190 став (4) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 18/2018), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 22.08.2019 година донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРИВАТНА
ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 6/2007, 88/2007,

4/2012, 84/2014, 28/2016 и 182/2016) (во понатамошниот текст: Правилник) во член 2 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

„(4) Барањето и документацијата што ја доставува подносителот на барањето до Комисијата за хартии од вредност, се доставува и во електронска форма на CD/DVD медиум во PDF формат, освен доколку се доставуваат во електронска форма согласно став (3) од овој член.“

Член 2

Во Правилникот во член 3 став (3), по зборовите „од Законот за хартии од вредност“ се додава записка и следниот текст: „податоци за постапката за донесувањето на актот за издавање на хартиите од вредност пропишани со Образецот И-ЗТД „Изјава за постапката за донесување на актот за издавање на хартиите од вредност“ кој е составен дел на овој Правилник“.

Член 3

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност.

Член 4

Овој Правилник е од времен карактер и е со важност од најмногу 90 дена.

Член 5

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 01-894/1
22 август 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

Образец И-ЗТД

„Изјава за постапката за донесување на актот за издавање на хартиите од вредност“

Јас, _____ на издавачот - _____
(име и презиме, функцијата што ја врши кај издавачот) (назив, седиште и МБ на издавачот)

под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека:

- Собранието на акционери на Друштвото _____
(назив и седиште на издавачот)

на кое е донесен актот за издавање на хартиите од вредност е свикано и одржано согласно Законот за трговските друштва;

- Јавниот повик за Собранието на акционери на Друштвото _____
(назив и седиште на издавачот) е објавен на ден _____ на

(медиум и интернет страница каде е објавен јавниот повик за Собранието)

- Донесувањето одлука за издавање на хартии од вредност беше уредно ставена точка на дневниот ред на Собранието на акционери на Друштвото _____
(назив и седиште на издавачот) објавен со Јавниот повик на ден _____

на _____
(медиум и интернет страница каде е објавен јавниот повик за Собранието)

- Собранието на акционери на Друштвото _____
(назив и седиште на издавачот)

е одржано на ден _____.

- Собранието на акционери на Друштвото _____
(назив и седиште на издавачот)

работеше со потребниот кворум согласно Законот за трговските друштва и Статутот на Друштвото, односно на седницата присуствуваа верификувани учесници на собранието кои поседуваат _____
(% од вкупниот број од акциите со право на глас)

од вкупниот број од акциите со право на глас на Друштвото.

- Записникот од Собранието на акционери на кое е донесен актот за издавање на хартиите од вредност _____ го водеше
(број и датум на Одлуката на издавачот)

нотар _____
(име и презиме на нотарот)

- Актот за издавање на хартиите од вредност _____
(број и датум на Одлуката на издавачот)

е донесен со потребното мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието _____, што е согласно Законот
(% од акциите со право на глас претставени на Собранието)

за трговските друштва и Статутот на Друштвото _____
(назив и седиште на издавачот)

- Собранието на акционери на Друштвото _____
(назив и седиште на издавачот)

го донесе актот за издавање на хартиите од вредност _____
(број и датум на Одлуката на издавачот) на начин и во облик согласно Законот за

трговските друштва и Статутот на друштвото, актот за издавање на хартиите од вредност е внесен во Записникот од Собранието на акционери на Друштвото на начин определен со Законот за трговските друштва.

- За актот за издавање на хартиите од вредност¹ _____
(број и датум на Одлуката на издавачот)

сопствениците на другите родови акции издадени од Друштвото имаат дадено согласност со Одлука број _____
(број и датум на Одлуката од сопствениците од другите родови акции)

(печат и потпис на одговорното лице на издавачот
односно квалификуван дигитален сертификат)

¹ Овој дел од Изјавата се дава во случај на издавање акции (при зголемување на основната главнина на Друштвото) и доколку друштвото има издадено повеќе родови акции

2884.

Врз основа на член 14 став 1 точка ж) и член 190 став (4) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 83/18), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 22.8.2019 година донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ШТО ГИ
ДОСТАВУВА ИЗДАВАЧОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПРИ ПОДНЕСУВАЊЕ НА
БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ЈАВНА ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност (Службен весник на РСМ бр. 28/2008, бр. 171/2013, бр.64/2015, бр.182/2016 и бр.40/2019) (во понатамошниот текст: Правилник) во член 3 став (1) се додава нова точка 12а. која гласи:

„(12а) Податоци за постапката за донесувањето на актот за издавање на хартиите од вредност согласно Образец И-ЗТД од Прилог 1 на овој Правилник.“

Член 2

Во Правилникот во член 3 се додава нов став (7) кој гласи:

„(7) Барањето за одобрение и документите од став (1), став (2) и став (3) од овој член, издавачот на хартиите од вредност ги доставува до Комисијата за хартии од вредност и во електронска форма на CD/DVD медиум во PDF формат, освен доколку се доставуваат во електронска форма согласно став (6) од овој член.“

Во член 3 ставот (7) станува став (8).

Член 3

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност.

Член 4

Овој Правилник е од времен карактер и е со важност од најмногу 90 дена.

Член 5

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 01-895/1
22 август 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

Прилог 1

Образец И-ЗТД

Јас, _____ на издавачот - _____,
(име и презиме, функцијата што ја врши кај издавачот) (назив, седиште и МБ на издавачот)

под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека:

- Собранието на акционери на Друштвото _____
(назив и седиште на издавачот)

на кое е донесен актот за издавање на хартиите од вредност е свикано и одржано согласно Законот за трговските друштва;

- Јавниот повик за Собранието на акционери на Друштвото _____ е објавен на ден _____ на _____
(назив и седиште на издавачот)

(медиум и интернет страница каде е објавен јавниот повик за Собранието)

- Донесувањето одлука за издавање на хартии од вредност беше уредно ставена точка на дневниот ред на Собранието на акционери на Друштвото _____ објавен со Јавниот повик на ден _____
(назив и седиште на издавачот)

на _____
(медиум и интернет страница каде е објавен јавниот повик за Собранието)

- Собранието на акционери на Друштвото _____
(назив и седиште на издавачот)

е одржано на ден _____.

- Собранието на акционери на Друштвото _____
(назив и седиште на издавачот)

работеше со потребниот кворум согласно Законот за трговските друштва и Статутот на Друштвото, односно на седницата присуствуваа верификувани учесници на собранието кои поседуваат _____,
(% од вкупниот број од акциите со право на глас)

од вкупниот број од акциите со право на глас на Друштвото.

- Записникот од Собранието на акционери на кое е донесен актот за издавање на хартиите од вредност _____ го водеше
(број и датум на Одлуката на издавачот)

нотар _____
(име и презиме на нотарот)

- Актот за издавање на хартиите од вредност _____
(број и датум на Одлуката на издавачот)

е донесен со потребното мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието _____, што е согласно Законот
(% од виджите со право на глас претставени на Собранието)

за трговските друштва и Статутот на Друштвото _____
(назив и седиште на издавачот)

- Собранието на акционери на Друштвото _____
(назив и седиште на издавачот)

го донесе актот за издавање на хартиите од вредност _____
(број и датум на Одлуката на издавачот) на начин и во облик согласно Законот за

трговските друштва и Статутот на друштвото, актот за издавање на хартиите од вредност е внесен во Записникот од Собранието на акционери на Друштвото на начин определен со Законот за трговските друштва.

- За актот за издавање на хартиите од вредност¹ _____
(број и датум на Одлуката на издавачот)

сопствениците на другите родови акции издадени од Друштвото имаат дадено согласност со Одлука број _____
(број и датум на Одлуката од сопствениците од другите родови акции)

(печат и потпис на одговорното лице на издавачот
односно квалификуван дигитален сертификат)

¹ Овој дел од Изјавата се дава во случај на издавање акции (при зголемување на основната главнина на Друштвото) и доколку друштвото има издадено повеќе родови акции

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

2885.

Врз основа на член 215 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 124/19), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА- ВИЛНИКОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Во Правилникот за одржување на катастарот на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 151/13, 8/15, 132/15, 147/15, 156/15, 184/15, 229/15, 195/16, 218/16, 88/17 и 179/17), во членот 5 став (2) се додаваат две нови алинеи кои гласат:

„- повторно поднесена пријава од причини што претходно доставената пријава за иста недвижност била одбиена,

- запишување на недвижности кои останале со незапишани права согласно со одредбите од член 190 и член 212 од Законот.“.

Член 2

Во членот 6 став (1) по зборовите: „телефонски број“, се додаваат зборовите: „како и исклучоците пропишани со одредбите од член 190 од Законот.“.

Член 3

Во членот 9 ставовите (3), (4) и (5) се бришат.

Член 4

Членот 16 се менува и гласи:

„(1) Недвижностите кои при востановувањето на катастарот на недвижности останале со незапишани права се запишуваат во одржување на катастарот на недвижностите со поднесување на пријава кон која се приложува исправа за правен основ за запишување, геодетски елаборат од извршениот премер во функција на запишување на недвижности кои останале со незапишани права и доказ за платен надоместок.

(2) По исклучок од став (1) на овој член, доказ за платен надоместок не се приложува за недвижностите за кои во постапката на систематското запишување на правата на недвижностите, носителот на правото се одзвал на поканата или поднел пријава за запишување, а истите останале со незапишани права, а кога предмет на запишување е земјиште на кое нема изградено објект, кон пријавата не се приложува ни геодетски елаборат.

(3) По исклучок од став (1) на овој член, за недвижностите со незапишани права кои се наоѓаат во катастарски општини за кои катастарот на недвижности бил востановен врз основа на премерот од катастарот на земјиште, доколку предмет на запишување е земјиште на кое нема изградено објект, кон пријавата не се приложува геодетски елаборат.

(4) По исклучок од став (1) на овој член, за недвижностите со незапишани права кои се наоѓаат во катастарски општини за кои пред влегувањето во сила на катастарот на недвижности бил во сила катастар на земјиште востановен врз основа на попис (пописен катастар), за кои ќе се утврди дека носителот на правото бил евидентиран во соодветниот пописен блок, кон пријавата за запишување се приложува само правен основ за запишување. Доколку на земјиштето има изградено објект, кон пријавата се доставува и геодетски елаборат.

(5) По исклучок од став (1) на овој член, за недвижностите со незапишани права кои се наоѓаат во катастарски општини за кои пред влегувањето во сила на катастарот на недвижности бил во сила катастар на земјиште востановен врз основа на попис (пописен катастар), за кои ќе се утврди дека подносителот на пријавата бил евидентиран во соодветен пописен блок, а за катастарската парцела и објектите не се прибрани податоци при премерот, кон пријавата за запишување се приложува само правен основ за запишување и геодетски елаборат.

(6) Во случаите кога пријавата за запишување се однесува на некој од исклучоците од ставот 1 на овој член, подносителот на пријавата, во пријавата ги наведува податоците од кои може да се утврди дека се исполнети некои од условите наведени во ставовите (1), (2), (3), (4) и (5) од овој член.

(7) Формата и содржината на образецот на пријавата за запишување на недвижностите кои останале со незапишани права е дадена во Прилог број 3 кој е составен дел од овој правилник.“

Член 5

Во член 17 став (2) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „односно доколку по извршениот увид во збирката на исправи, односно во податоците од ГКИС утврди дека не се исполнети условите наведени во пријавата како исклучоци пропишани со одредбите од член 190 од Законот.“.

Член 6

Во член 18 став (1) во петтиот ред по зборовите: „геодетски елаборат“, се додаваат зборовите: „за случаите од член 16 од овој правилник, во зависност од наведените исклучоци, врши споредување на податоците содржани во пријавата за запишување со податоците од збирката на исправи, односно податоците од ГКИС“,.

Член 7

Членот 19 се менува и гласи:

„(1) Кога при запишување на правата на недвижностите кои се наоѓаат во катастарски општини во кои пред влегувањето во сила на катастарот на недвижности бил во сила катастар на земјиште востановен врз основа на извршен премер, ќе се утврди дека површината на катастарската парцела содржана во правниот основ се разликува од површината прибрана со премерот прикажана во геодетскиот елаборат, а граничните линии на катастарската парцела предмет на премерот содржани во геодетскиот елаборат се непроменети во однос на граничните линии од катастар на земјиште и катастар на недвижности или доколку постои отстапу-

вање на граничните линии на катастарската парцела кое се должи на различните техники и методи на снимање, во катастарот на недвижностите се запишува катастарската парцела според податоците содржани во катастарскиот план од катастарот на недвижности.

(2) Доколку во случајот од ставот (1) на овој член се утврди дека постои отстапување на граничните линии на катастарската парцела, кое отстапување не се должи на различните техники и методи на снимање, а кон геодетскиот елаборат од премерот се приложат изјави за согласност за прифаќање на ново утврдената гранична линија и површина на катастарската парцела-фактичката состојба, потпишани од страна на носителите на правата на соседните катастарски парцели спрема кои е утврдено отстапувањето или од страна на законскиот наследник на починатите носители на права, во катастарот на недвижностите се запишува катастарската парцела според податоците прибрани со премерот содржани во геодетскиот елаборат. Доколку кон геодетскиот елаборат од премерот не се приложат изјави за согласност се запишува катастарската парцела според податоците од катастарскиот план од катастарот на недвижности, а по однос на носителите на правата се преземаат податоци од правниот основ.

(3) Доколку изјавите за согласност за прифаќање на ново утврдената гранична линија и површина на катастарската парцела, се потпишани од страна на законскиот наследник на починатите носители на права на соседните катастарски парцели спрема кои е утврдено отстапувањето од истите, кон изјавата за согласност се приложува и соодветен правен основ со кој се докажува дека давателот на изјава е законски наследник или претпоставен законски наследник (смртovníца, извод од матична книга на умрени, извод од матична книга на родени, наследни решенија, изјава заверена на нотар и сл.)

(4) Доколку во случаите од ставовите (1) и (2) на овој член се утврди дека во рамките на катастарската парцела предмет на премерот, е опфатен дел кој во катастарот на земјиште бил евидентиран на Република Северна Македонија, тој дел се одвојува како посебна катастарска парцела и се запишува на име на Република Северна Македонија.

(5) За недвижностите со незапишани права кои се наоѓаат во катастарски општини за кои катастарот на недвижности бил востановен врз основа на премерот од катастарот на земјиште, доколку предмет на запишување е земјиште на кое нема изградено објект, запишувањето на правата на недвижностите ќе се изврши врз основа на податоците од катастарот на земјиште. Доколку на земјиштето има изградено објект, се приложува геодетски елаборат во кој податоците по однос на граничната линија на парцелата се превземаат од катастарскиот план од катастарот на недвижности, а за објектот се врши премерување и истиот се запишува согласно со приложениот правен основ за запишување и геодетскиот елаборат.

(6) За недвижностите со незапишани права за кои во катастарот на земјиште нема евидентиран податок за носителот на правото на земјиштето, односно во евиденцијата е наведен како „непознат“, земјиштето ќе се запише со право на сопственост на Република Северна Македонија.

(7) За утврдувањето на фактите од ставовите (1), (2), (3), (4) и (5) од овој член стручното лице од геодетска насока изготвува стручен наод, а за утврдување на фактите од ставот (1) кон стручниот наод приложува и графички приказ на состојбата од катастарскиот план од катастарот на недвижности преклопен со катастарскиот план од катастарот на земјиште.

(8) Потврдата за извршеното запишување се доставува до подносителот на пријавата/носителот на правото, како и до носителите на правото на соседната/соседните катастарски парцели на кои е извршена промената.“

Член 8

По членот 19 се додава нов наслов и нов член 19-а кој гласи:

„Запишување на правата на недвижностите со незапишани права кои се наоѓаат во катастарски општини во кои бил во сила катастар на земјиште востановен без извршен премер (пописен катастар)“

Член 19-а

(1) За недвижностите со незапишани права за кои се прибрани податоците при премерот, а се наоѓаат во катастарски општини за кои пред влегувањето во сила на катастарот на недвижности бил во сила катастар на земјиште востановен без извршен премер (пописен катастар) и за кои стручното лице од геодетска насока со идентификација ќе утврди дека носителот на правото бил евидентиран во пописниот катастар во соодветниот пописен блок, во катастарот на недвижности се запишува површината на катастарската парцела добиена при премерот во функција на систематското запишување на правата на недвижностите која произлегува од катастарскиот план од катастарот на недвижности.

(2) За носителот на правото на недвижноста, во случај од ставот (1) на овој член се преземаат податоците за евидентираниот носител во пописниот катастар, односно за неговиот законски наследник согласно приложениот правен основ.

(3) Доколку на земјиштето од ставот (1) од овој член има изградено објект, се приложува геодетски елаборат, во кој податоците по однос на граничната линија на парцелата се преземаат од катастарскиот план од катастар на недвижности, а за објектот се врши премерување и истиот се запишува согласно со приложениот правен основ за запишување и геодетскиот елаборат.

(4) Во случај кога се запишуваат правата на катастарска парцела која при запишувањето во катастарот на недвижностите, заради отстапување на површината содржана во правниот основ од површината прибрана со премерот, била издвоена како посебна катастарска парцела и останала со незапишани права, истата се припојува кон катастарската парцела од која била издвоена.

(5) Кога при запишување на правата на недвижностите од ставот (1) на овој член, ќе се утврди дека подносителот на пријавата, односно лицето за кое е поднесена пријавата бил евидентиран во пописниот катастар во соодветниот пописен блок, а за катастарската парцела не се прибрани податоци при премерот, се запишуваат податоците за недвижностите и за носителот на

правата на недвижностите прибрани со премерот прикажани во геодетскиот елаборат. Доколку граничните линии утврдени со геодетскиот елаборат споредени со катастарскиот план зафаќаат дел од парцели со запишани права, кон геодетскиот елаборат се приложуваат изјави за согласност за прифаќање на ново утврдената гранична линија и површина на катастарската парцела - фактичка состојба, потпишани од страна на носителите на правата на соседните катастарски парцели или од страна на законскиот наследник на починатите носители на права. Доколку изјавите за согласност за прифаќање на ново утврдената гранична линија и површина на катастарската парцела, се потпишани од страна на законскиот наследник на починатите носители на права на соседните катастарски парцели спрема кои е утврдено отстапувањето од истите, кон изјавата за согласност се приложува и соодветен правен основ со кој се докажува дека давателот на изјава е законски наследник или претпоставен законски наследник, (смртваница, извод од матична книга на умрени, извод од матична книга на родени, наследни решенија, изјава завена на нотар и сл.).

(6) Доколку во случај од ставот (5) на овој член, кон геодетскиот елаборат не се приложат изјави за согласност, за граничните линии на катастарската парцела се преземаат податоците од катастарскиот план на катастарот на недвижности.

(7) Кога ќе се утврди дека подносителот на пријавата, односно лицето за кое е поднесена пријавата не бил евидентиран како носител на право во пописниот катастар и не достави правен основ за запишување, прибраните податоци од премерот за недвижностите се запишуваат во катастарот на недвижностите, а како носител на правото на недвижностите се запишува Република Северна Македонија.

(8) За извршеното запишување од ставот (7) на овој член во имотниот лист се прибележува дека запишувањето е извршено врз основа член 194-а став (4) од Законот за катастар на недвижности и дека ако во рок од три години не достави соодветен правен основ, прибележувањето се брише и се врши запишување на правото на сопственост согласно со приложениот правен основ. По истекот од три години од извршеното прибележување, прибелешката се брише по службена должност или по барање на Државното правобранителство на Република Северна Македонија.“

Член 9

По членот 19 се додава нов наслов и нов член 19-б кој гласи:

„Содржина на изјавата

Член 19-б

(1) Во изјавата од член 19 став (2) и член 19-а став (5) од овој правилник, потребно е покрај личните и адресните податоци за носителите на правата или на законските наследници на починатите носители на правата на соседните катастарски парцели спрема кои е утврдено отстапувањето, да бидат содржани податоци за бројот и површината на предметната катастарска парцела за која лицата кои ја даваат изјавата наведуваат дека прифаќаат истата да се запише согласно податоците од предлог новата состојба содржана во геодетскиот елаборат по однос на ново утврдената гранична

линија и ново утврдената површина-фактичката состојба, а со тоа и на носителот на правото на катастарската парцела. Во изјавата, исто така се наведува овластениот геодет како и бројот и датумот на геодетскиот елаборат чиј составен дел е изјавата.

(2) Доколку изјавата од ставот (1) ја даваат законските наследници на починатите носители на правата, во содржината на изјавата, покрај податоците од ставот (1) на овој член, истата треба да содржи податоци за законските наследници во форма на изјава под полна морална, материјална и кривична одговорност. Доколку изјавата за согласност ја дава во свое име и во име на останатите законски наследници истото, под полна морална материјална и кривична одговорност, се наведува во содржината на изјавата.

(3) Овластениот геодет со свој потпис потврдува дека странката од ставот (1) и (2) на овој член своерачно ја потпишало изјавата, а по претходно утврден идентитет врз основа на важечка лична карта или патна исправа.

(4) Формата и содржината на образецот на изјавата се дадени во Прилог број 23-в кој е составен дел на овој правилник.“

Член 10

Насловот пред членот 20 и членот 20 се бришат.

Член 11

Во членот 22 во ставот (6) зборовите: „став (5) и став (6)“ се заменуваат со зборовите: „став (4) и став (5)“.

Член 12

Во членот 30 ставот (4) се менува и гласи:

„(4) Предбележувањето се брише и кога не се исполнети правните претпоставки, односно условите за укнижување, по истекот на шест месеци од денот на извршеното предбележување, по пријава на носителот на правото на сопственост на недвижноста на која е извршено предбележувањето, по пријава на заинтересирано лице или по службена должност.“

По ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:

„(5) До истекот на наведениот рок со извршеното предбележување обезбедено е првенство на укнижувањето пред сите други запишувања доколку самото предбележување биде потврдено.“

Член 13

Во членот 35 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

„(4) При запишувањето од ставот (2) на овој член, се брише и прибележувањето запишано согласно членот 32 ставови (1) и (2) од овој Правилник.“

Член 14

Во членот 36 во ставот (1) по зборовите: „договори за концесија,“ се додаваат зборовите: „договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт, послуга врз недвижноста“.

Во ставот (2) по зборовите: „времените мерки“ се додаваат зборовите: „(забрани и ограничувања)“.

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) При запишувањето на правата на сопственост на инфраструктурните објекти од јавен интерес, изградени на земјиште во приватна сопственост, во имотниот лист во кој се запишани инфраструктурните објекти

се прибележува дека сопствениците на инфраструктурните објекти имаат обврска да ги решат имотно правните односи на земјиштето во рок од десет години од денот на влегување во сила на Законот за измени и дополнувања на Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 124/2019), односно до 26.06.2029 година.“.

Член 15

Членот 38 се менува и гласи:

„(1) При одржување на катастарот на недвижности се отстрануваат грешки направени при премерот и запишувањето на податоците за недвижностите, а кои настанале:

- по однос на податоците за недвижностите како резултат на грешка во пресметување на површината на парцелата, односно зградата или посебниот дел од зградата на парцелата, грешка при дешифрирањата на недвижностите, грешка при исцртување на граничната линија на катастарската парцела/зграда, грешка при дигитализација на катастарските планови, како и грешка при исцртување и пресметување на податоците за инфраструктурните објекти,

- во означување на адресните податоци за недвижностите и личните и адресните податоци за носителите на правата на недвижностите и

- при внесувањето на податоците на катастарските планови и во електронската база на податоци.

(2) Грешките од ставот (1) алинеја 2 на овој член кои се однесуваат на личните податоци можат да се отстранат согласно податоците од лична карта или патна исправа по барање на носителот на правото на сопственост. Податоците од личната карта или патната исправа во пријавата ги внесува подносителот на пријавата, а точноста и веродостојноста на податоците внесени во пријавата ги потврдува службеното лице кое ја прима пријавата, со увид во личната карта или патната исправа.

(3) Доколку се утврди дека грешките се настанати во смисол на одредбите од ставот (1) на овој член, истите се отстрануваат, без оглед дали се извршени промени на податоците за правата и за носителите на правата на недвижностите.

(4) При одржување на катастарот на недвижности се отстрануваат и грешките кои се однесуваат на податоците за правата и за носителите на правата на недвижностите запишани при востановување и одржување на катастарот на недвижности, доколку при одржување на катастарот на недвижностите не се извршени промени по однос на видот на правото и за носителот на правото, што се утврдува со увид во правниот основ за запишување.

(5) Грешките од ставовите (1) и (4) на овој член се отстрануваат во имотниот лист, по пријава на странка или по службена должност со потврда за исправка на грешка.

(6) Грешките од ставот (4) на овој член се отстрануваат и доколку се извршени промени по однос на видот на правото и носителот на правото, ако кон пријавата за исправка на грешка се приложи изјава за согласност за исправка на грешката заверена кај нотар дадена од носителите на правата запишани во катастарот на недвижностите и субјектите во чија корист се запишани други стварни права, товари, ограничувања и

прибележувања. Доколку не се приложат изјавите за согласност за исправка на грешка или постоењето на истата се утврди во постапка по службена должност, направената грешка не се отстранува, а постоењето на грешката се прибележува во имотниот лист, со потврда за запишување на промена.

(7) Доставувањето на потврдите донесени по пријава на странка се врши до подносителите на пријавите, како и до носителите на правата запишани во катастарот на недвижностите на кои се однесува исправката на грешката, а доставувањето на потврдите по службена должност се врши до носителите на правата запишани во катастарот на недвижности на кои се однесува исправката на грешката/прибележувањето. Доставувањето на потврдите се врши согласно со одредбите од членот 187 од овој закон.

(8) За отстранување на грешките од овој член не се плаќаат надоместоци.“

Член 16

Во членот 39 став (1) по ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:

„(5) По исклучок од ставот (4) на овој член, доколку не се исполнети условите за исправка согласно со одредбите од член 209 од Законот, службеното лице изготвува список на промена, во која согласно член 38 став (6) од овој правилник, за постоење на грешката запишува прибелешка во лист Г од имотниот лист со која се опишува видот на грешката и се наведува дека истата не се исправа од причина што не се исполнети условите за исправка на грешка согласно член 209 став (6) од Законот за катастар на недвижности.“

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7).

Член 17

Во членот 41 ставот (2) се брише.

Член 18

Насловот пред членот и членот 42 се бришат.

Член 19

Членот 43 се менува и гласи:

„(1) Ажурирањето на податоците во катастарот на недвижности по службена должност се врши за носителите на правата на катастарските парцели кои во катастарот на недвижности се запишани со права изразени во идеални делови кои произлегуваат од различните техники и методи на снимање и мерење, а нивната вкупна површина не надминува 5% од вкупната површина на парцелата.

(2) За ажурирањето од ставот (1) од овој член се оформува предмет врз основа на службен наод изготвен од страна на овластеното лице. Службениот наод ги содржи утврдените факти од ставот (1) на овој член.“.

Член 20

Членот 44 се менува и гласи:

„(1) Стручното лице од геодетска насока, за утврдените факти и околности од службениот наод изготвен од овластеното лице изготвува стручен наод кон кој приложува и графички приказ на состојбата од катастарскиот план од катастарот на недвижности преклопен со катастарскиот план од катастарот на земјиште.

(2) По извршеното споредување од ставот (1) на овој член, доколку се утврди дека се исполнети условите за ажурирање согласно член 43 од овој правилник, стручното лице од геодетска насока составува предлог-список промени, кои ги потпишува со валиден сертификат издаден од овластен издавач.

(3) Во случајот од ставот (2) на овој член, службеното лице од областа на правните науки ги дополнува/усогласува предлог-список промени со податоци за носителите на правата и за видот на правата, односно врши бришење на запишаните носители на правата од членот 43 од овој правилник и донесува потврда за ажурирање. Одобрената предлог список на промена и потврдата за ажурирање ги потпишува со валиден сертификат издаден од овластен издавач, со што ажурирањето се спроведува во електронската база на податоци.

(4) Доколку при постапувањето се утврди дека не постои исполнетост на условите за ажурирање од ставот (1) на овој член, стручното лице од геодетска насока изготвува стручен наод во кој ги наведува утврдените околности, а службеното лице од областа на правните науки донесува потврда за одбивање на ажурирање по службена должност.

(5) Формата и содржината на образецот на потврдата за ажурирање од став (3) на овој член е дадена во прилог број 21 составен дел на овој правилник.

(6) Формата и содржината на образецот на потврдата за одбивање на ажурирање од став (4) на овој член е дадена во прилог број 22 составен дел на овој правилник.

(7) Потврдата за ажурирање на податоците по службена должност се доставува до сите лица запишани како носители на права, како и до субјектите во чија корист се запишани други стварни права, товари, ограничувања и прибежувања согласно со одредбите од член 187 од Законот.“

Член 21

Членот 45 се менува и гласи:

„(1) Ажурирањето на податоците во катастарот на недвижности за носителите на правата на катастарски парцели кои во катастарот на недвижности се запишани со права изразени во идеални делови кои произлегуваат од различните техники и методи на снимање и мерење, а нивната вкупна површина не надминува 5% од вкупната површина на парцелата, може да се врши и по пријава на странка на начин пропишан во член 44 од правилникот.

(2) Кога не се извршени промени на граничната линија и површината на катастарската парцела запишана во катастарот на недвижностите, со права изразени во идеални делови кои произлегуваат од различните техники и методи на снимање и мерење, а нивната вкупна површина надминува 5% од вкупната површина на парцелата, ажурирањето на податоците се врши по пријава на странка. Кон пријавата се прилагаат изјави за согласност дадени од носителите на правата запишани во идеални делови или од законскиот наследник на починатиот носител на права, заверени кај нотар.

(3) Кон пријавата од ставовите (1) и (2) на овој член не се прилага доказ за платен надоместок и геодетски елаборат.

(4) Заради усогласување на фактичката состојба на недвижностите со состојбата во катастарот на недвижности, кога има отстапување на граничните линии на катастарската парцела како резултат на востановување

на катастар на недвижности по пат на конверзија или кога отстапувањето при востановување и одржување на катастарот на недвижности се должи на различните техники и методи на снимање и мерење, може да се врши ажурирање на податоците по пријава на странка.

(5) Кон пријавата од ставот (4) на овој член се приложува геодетски елаборат од премерот и доказ за платен надоместок за ажурирањето. Кон геодетскиот елаборат од премерот се приложуваат изјави за согласност за прифаќање на ново утврдената гранична линија и површина на катастарската парцела потпишани од страна на носителите на правата на соседните катастарски парцели спрема кои е утврдено отстапувањето на граничните линии или од страна на некој од законските наследници на починатите носители на права. Доколку изјавите за согласност за прифаќање на ново утврдената гранична линија и површина на катастарската парцела, се потпишани од страна на законскиот наследник на починатите носители на права на соседните катастарски парцели спрема кои е утврдено отстапувањето од истите, кон изјавата за согласност се прилага и соодветен правен основ со кој се докажува дека давателот на изјава е законски наследник или претпоставен законски наследник (смртovníца, извод од матична книга на умрени, извод од матична книга на родени, наследни решенија, изјава заверена на нотар и сл.).

(6) Доколку отстапувањето на граничната линија е спрема парцелата предмет на ажурирање, а не спрема соседните катастарски парцели, при што се намалува нејзината површина, кон геодетскиот елаборат не се прилагаат изјави за согласност за прифаќање на ново утврдената гранична линија и површина на катастарската парцела. Разликата на површината добиена како резултат на отстапувањето се припојува кон соседните катастарски парцели и се запишува со право на сопственост на носителите на правата на соседните катастарски парцели.

(7) Кога предмет на ажурирање се податоците за внатрешната површина на згради, посебни и заеднички делови од згради и други објекти запишани во катастарот на недвижности за кои не се прибрани податоци при премерот или запишувањето не било извршено врз основа на прибраните податоци, кон пријавата се прилага геодетски елаборат и доказ за платен надоместок за запишувањето. При ажурирањето како правен основ се користи правниот основ врз основа на кој било запишано правото на недвижноста, а ажурираната површина се запишува на сегашниот носител на правото запишан во имотниот лист.

(8) Ажурирање на податоците за недвижностите по пријава на странка може да се врши и за недвижностите за кои, во периодот од извршениот премер во функција на систематското запишување на правата на недвижностите до востановувањето на катастарот на недвижности, врз основа на правни основи биле извршени промени во катастар на земјиште, а истите не биле приложени или не биле земени во предвид во постапката на систематското запишување. Ажурирањето се врши на начин што податоците за недвижностите запишани во катастарот на недвижности се усогласуваат со правните основи и геодетските елаборати врз основа на кои биле спроведени промените во катастарот на земјиште.

(9) Кон пријавата за ажурирање на податоците, подносителот на пријавата ги доставува прилозите и во пријавата ги наведува податоците за предметот на ажурирање на начинот и во услови пропишани со овој член.

(10) Формата и содржината на образецот на пријавата за ажурирање на податоците за недвижностите во катастарот на недвижности е дадена во прилог број 23 кој е составен дел од овој правилник.“.

Член 22

Членот 46 се менува и гласи:

„(1) Во изјавата од член 45 став (2) од овој правилник потребно е покрај личните и адресни податоци за носителите на правата запишани во идеални делови односно на законските наследници на починатите носители на правата, да биде наведено дека давателот на изјавата е согласен да биде избришан од имотниот лист во кој е запишана катастарската парцела која е предмет на ажурирање и нивниот сопственички дел да се запише во сопственост на носителот/ите на правото во чие име го отстапуваат.

(2) Формата и содржината на изјавата од став (1) на овој член е дадена во прилог 23-а од овој правилник.

(3) Во изјавата од член 45 став (5) од овој правилник потребно е покрај личните и адресни податоци за носителот на правото запишан на катастарските парцели кои се предмет на ажурирање односно на законските наследници на починатите носители на правата, да биде наведено дека давателот на изјавата ја прифаќа новата гранична линија и површина-фактичката состојба, која произлегува од предлог новата состојба содржана во геодетскиот елаборат и дека се согласни ажурирањето на податоците за носителите на правата содржани во лист „А“ од имотните листови да биде извршено согласно предлог новата состојба содржана во геодетскиот елаборат, со наведување на бројот и датумот на заведување на геодетскиот елаборат и изготвувачот на истиот.

(4) Формата и содржината на изјавата од ставот (3) на овој член е дадена во прилог 23-б од овој правилник.

(5) Доколку изјавата од ставовите (1) и (3) од овој член ја даваат законските наследници на починатите носители на правата, во содржината на изјавата, покрај податоците од ставот (1) на овој член, истата треба да содржи податоци за законските наследници во форма на изјава под полна морална, материјална и кривична одговорност. Доколку изјавата за согласност ја дава во свое име и во име на останатите законски наследници истото, под полна морална материјална и кривична одговорност, се наведува во содржината на изјавата.

(6) Овластениот геодет со потпис потврдува дека странката од ставот (1) и ставот (2) на овој член своерачно ја потпишала изјавата, а по претходно утврден идентитет врз основа на важечка лична карта или пат-на исправа.“.

Член 23

Членот 48 се менува и гласи:

„(1) Споредувањето на податоците содржани во пријавите за ажурирање и прилозите доставени кон пријавата со податоците запишани во катастарот на недвижности согласно одредбите од член 212 од Зако-

нот за катастар на недвижности го врши стручно лице од геодетска насока и службено лице од областа на правните науки.

(2) Ако при споредувањето се утврди дека постои соодветност на податоците и дека согласно членот 212 од Законот се исполнети условите за ажурирање, стручното лице од геодетска насока за техничките податоци содржани во геодетскиот елаборат во електронска форма изготвува стручен наод и составува предлог-список на промена, кои ги потпишува со валиден сертификат издаден од овластен издавач.

(3) Во случајот од став (2) на овој член службеното лице од областа на правните науки го дополнува/усогласува предлог-списокот на промена со податоци за носителите на правата и за видот на правата и донесува потврда за ажурирање. Одобрената предлог-список на промена и потврдата за ажурирање ги потпишува со валиден сертификат издаден од овластен издавач, со што ажурирањето се спроведува во катастарските планови и во електронската база на податоци. Со потврдата за ажурирање се вршат промени како на податоците за предметната катастарска парцела, така и на податоците запишани во катастарот на недвижности и на соседните катастарски парцели за кои се доставени изјавите за согласност.

(4) Ако при споредувањето се утврди дека не постои соодветност на податоците односно дека согласно член 212 од Законот не се исполнети условите за ажурирање, стручното лице од геодетска насока изготвува стручен наод во кој ги наведува утврдените несоодветности, а службеното лице од областа на правните науки донесува потврда за одбивање на пријавата за ажурирање.

(5) Формата и содржината на образецот на потврдата за ажурирање по пријава на странка е дадена во прилог број 25 кој е составен дел од овој правилник.

(6) Формата и содржината на образецот на потврдата за одбивање на пријавата за ажурирање по пријава на странка е дадена во прилог број 26 кој е составен дел од овој правилник.

(7) Доставувањето на потврдата за ажурирање се врши согласно одредбите од членот 187 од Законот. Кога со потврдите за ажурирање се врши и промена на податоците за соседните катастарски парцели согласно со одредбите од ставот (5) на овој член, потврдите се доставуваат и до носителите на правата на соседните катастарски парцели.“.

Член 24

(1) Прилогот број 20 се брише а Прилозите број 3, 21, 22, 23, 24 и 26 се заменуваат со нови прилози кои се составен дел на овој правилник.

(2) Прилогот број 3 и Прилогот број 23 ќе се применуваат по создавање на техничките услови, а до тогаш ќе се применуваат постоечките прилози.

Член 25

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.0102-11529/1
27 август 2019 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
м-р **Ирма Мандева**, с.р.

Прилог бр. 3

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

КО _____ / _____ од _____

Уплата за барањето може да се изврши на самостојатен доколку
Поседувате:
VISA, VISA ELEKTRON, MASTER CARD или MAESTRO
Ж-сметка. Наимна при мечот, Буџет на РСМ
Агенција за катастар на недвижности-100000000063095
Банка на при мечот: НБРСМ
Сметка на буџетски корисник 210010043078711
Приходна шифра и програма 724167-20

Приемен штембил

ПРИЈАВА

за запишување на недвижности со незапишани права

Од _____,
(име и презиме/назив за носителот на правото на недвижности) (ЕМБГ/ЕМБС)

(адреса/седиште)

(мобилен телефонски број/е-маил адреса)

Прилози:

1. Правен основ за запишување (Договор за купопродажба, Договор за подарок, Договор за распределба на имот за време на живот, Договор за доживотна издршка, Договор за физичка делба, Наследно решение, Судска пресуда, Градежно техничка документација, Изјава или друг правен основ: _____)
2. Геодетски елаборат бр. _____
3. Доказ за платен надоместок за запишувањето

По исклучок не се прилага:

1. Доказ за платен надоместок - доколку повторно се доставува пријава од причини што претходно доставената пријава за иста недвижност била одбиена, Врска предмет _____
2. Доказ за платен надоместок - доколку носителот на правото се одзвал на поканата или поднел пријава за запишување, а недвижноста останала со незапишани права. Ако на земјиштето нема објект не се прилага ниту геодетски елаборат,
3. Геодетски елаборат - доколку недвижноста се наоѓа во катастарски општини за кои катастарот на недвижности бил востановен врз основа на премерот од катастарот на земјиште
4. Доказ за платен надоместок и геодетски елаборат доколку недвижноста се наоѓа во катастарски општини за кои бил во сила пописен катастар, а за катастарската парцела се прибрани податоците при премерот, а носителот на правото бил евидентиран во соодветниот пописен блок. Ако на земјиштето има изградено објект, кон пријавата се доставува и геодетски елаборат.
5. Доказ за платен надоместок доколку недвижноста се наоѓа во катастарски општини за кои бил во сила пописен катастар, а за кои ќе се утврди дека подносителот на пријавата бил евидентиран во соодветен пописен блок а за катастарската парцела и објектите не се прибрани податоци при премерот.

Податоци за недвижноста:

Број на КП _____; Број на зграда/друг објект _____ влез _____ кат _____, Број на посебен/заеднички дел од зграда (стан/дел, Просторија и др.) _____

Податоци за подносителот на пријавата:

(име и презиме/назив за носителот на правото на недвижности) (ЕМБГ/ЕМБС)

(адреса/седиште)

(мобилен телефонски број/е-маил адреса)

Докази и податоци кои Агенцијата ги прибавува по службена должност:

1. Информација за субјект-тековна состојба од ЦР на РСМ
2. Препис од Извод од матична книга на родени
3. Препис од Извод од матична книга на умрени
4. Препис од Извод од матична книга на венчани
5. Препис од уверение со сите податоци од матична книга на родени и
6. Други податоци

Ја овластувам Агенцијата во мое име и за моја сметка да ги користи податоците содржани во оваа пријава во постапка на прибавување на потребни докази и податоци од други институции по службена должност

Подносител на пријавата

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 21

(Центар/Одделение)

Бар код



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

____ - ____ / ____ од ____

Врз основа на член 211 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија број 124/19), Агенцијата за катастар на недвижности, _____ издава

ПОТВРДА**за ажурирање на податоците за недвижностите по службена должност**

Се потврдува дека по службена должност е извршено ажурирање на податоците за недвижностите за КП. бр. _____ запишана во ИЛ _____ за КО _____, а по оформен службен наод заведена под број _____ од _____.

Образложение:

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО:

Оваа потврда е конечна и извршна, а против истата е дозволена тужба пред Управен суд во рок од 15 дена од денот на приемот на потврдата.

М.П.

Службено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 22

(Центар/Одделение)

Бар код



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

____ - ____ / ____ од ____

Врз основа на член 211 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија број 124/19), Агенцијата за катастар на недвижности, _____ издава

ПОТВРДА

**за одбивање на ажурирањето на податоците за недвижностите по
службена должност**

Се потврдува дека во постапка на ажурирање на податоците за недвижностите по службена должност е одбиена пријавата за ажурирање на податоците за недвижностите за КП. бр. _____ запишана во ИЛ _____ за КО _____, а по оформен службен наод заведена под број _____ од _____.

Образложение за одбивањето:

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО:

Оваа потврда е конечна и извршна, а против истата е дозволена тужба пред Управен суд во рок од 15 дена од денот на приемот на потврдата.

М.П.

Службено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 23

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

КО _____ / _____ од _____

Уплата за барањето може да се изврши на самостојален доколку
Поседните:
VISA, VISA ELEKTRON, MASTER CARD или MAESTRO
Ж-сметка. Ниту на примачот, Буџет на РСМ
Агенција за катастар на недвижности-100000000063095
Банка на примачот: НБРСМ
Сметка на буџетот корисник 210910045078711
Приходна шифра и програма 724167-20

Приемен штембил

П Р И Ј А В А

за ажурирање на податоците за недвижностите

Од _____,
(име и презиме/назив за носителот на правото на недвижности) (ЕМБГ/ЕМБС)

(адреса/седиште)

(мобилен телефонски број/е-маил адреса)

Прилози:

1. Правен основ за запишување (Договор за купопродажба, Договор за подарок, Договор за распределба на имот за време на живот, Договор за доживотна издршка, Договор за физичка делба, Наследно решение, Судска пресуда, Градежно техничка документација, Изјава или друг правен основ;
2. Геодетски елаборат бр. _____
3. Доказ за платен надоместок за запишувањето

Ажурирањето се однесува на:

1. Носителите на правата запишани со права изразени во идеални делови кои произлегуваат од различните техники и методи на снимање и мерење, а нивната вкупна површина не надминува 5% од вкупната површина на парцелата. **Без прилози.**
2. Носителите на правата запишани со права изразени во идеални делови, кога не се извршени промени на граничната линија и површината на катастарската парцела запишана во катастарот на недвижностите, а нивната вкупна површина надминува 5% од вкупната површина на парцелата. **Кон пријавата се прилага:** изјави за согласност заверени кај нотар.
3. Усогласување на фактичката состојба на недвижностите со состојбата во катастарот на недвижности, кога има отстапување на граничните линии на катастарската парцела како резултат на востановување на катастар на недвижности по пат на конверзија или кога отстапувањето при востановување и одржување на катастарот на недвижности се должи на различните техники и методи на снимање и мерење. **Кон пријавата се прилага:** геодетски елаборат со/или без изјави за согласност и доказ за платен надоместок за ажурирањето.
4. Податоците за внатрешната површина на згради, посебни и заеднички делови од згради и други објекти запишани во катастарот на недвижности за кои не се прибрани податоци при премерот или запишувањето не било извршено врз основа на прибраните податоци. **Кон пријавата се прилага:** геодетски елаборат и доказ за платен надоместок за запишувањето
5. Недвижностите за кои, во периодот од извршениот премер во функција на систематското запишување биле извршени промени во катастар на земјиште, а истите не биле приложени или не биле земени во предвид во постапката на систематското запишување. **Без прилози.**

Податоци за недвижноста:

Број на КП _____; Број на зграда/друг објект _____ влез _____ кат _____, Број на посебен/заеднички дел од зграда (стан/дел. Просторија и др.) _____

Податоци за подносителот на пријавата:

(име и презиме/назив за носителот на правото на недвижности) (ЕМБГ/ЕМБС)

(адреса/седиште) (мобилен телефонски број/е-маил адреса)

Докази и податоци кои Агенцијата ги прибавува по службена должност:

1. Информација за субјект-тековна состојба од ЦР на РСМ
2. Препис од Извод од матична книга на родени/Препис од Извод од матична книга на умрени/Препис од Извод од матична книга на венчани/Препис од уверение со сите податоци од матична книга на родени и
3. Други податоци

Ја овластувам Агенцијата во мое име и за моја сметка да ги користи податоците содржани во оваа пријава во постапка на прибавување на потребни докази и податоци од други институции по службена должност.

Подносител на пријавата

(име, презиме и потпис)

Прилог број 23-а

ИЗЈАВА
За ажурирање без геодетски елаборат

Од _____ од _____,
(име и презиме)
со стан на ул. _____, број _____, со ЕМБГ _____,

Со оваа изјава под полна морална, материјална и кривична одговорност, изјавувам дека сум согласен да бидам избришан од ИЛ бр. _____ за КО _____ во кој сум запишан како носител на право на сопственост на КП.бр. _____ на _____ идеален дел и сум согласен истиот да се запише во сопственост на носителот/носителите _____ на _____ правата _____ запишани во имотниот лист.

Оваа изјава ја давам како:

1. носител на правото на сопственост.
2. претпоставен законски наследник на запишаниот носител на правото на _____, под полна
(име и презиме и адреса на носителот на правото)
морална, материјална и кривична одговорност.

3. претпоставен законски наследник на запишаниот носител на правото на земјиштето _____, во мое име
(име и презиме на носителот на правото)

и под полна морална, материјална и кривична одговорност во
име и на другите претпоставени законски наследници

Име, презиме и потпис

Прилог број 23-6

ИЗЈАВА**за прифаќање на ново утврдената гранична линија и прифаќање на фактичка состојба при ажурирање**Дадена на ден _____ кај овластениот геодет _____
(име и презиме)од _____,
(назив на трговец поединец, овластен геодет и трговско друштво за геодетски работи)
составен дел на геодетски елаборат _____.
(број и дата)Со оваа изјава под полна морална, материјална и кривична одговорност,
изјавувам дека јас _____ од _____,
(име и презиме)
со стан на ул. _____, број _____, со ЕМБГ _____,ја прифаќам новата гранична линија и површина-фактичката состојба на КП бр _____
запишана во ИЛ _____ КО _____ која е предмет на ажурирање со геодетски елаборат
заведен под број _____ изготвен од _____, а која
произлегува од предлог новата состојба содржана во геодетскиот елаборат. Со прифаќање
на фактичката состојба на лице место на новата гранична линија и новоутврдената
површина на катастарската парцела која е предмет на ажурирање, се согласувам да се
изврши ажурирање и на податоците за носителите на правата содржани во лист „А“ од
имотните листови во согласност со предлог новата состојба.**Оваа изјава ја давам како:**

1. носител на правото на сопственост

2. претпоставен законски наследник на запишаниот носител на правото на _____
_____ под полна _____
(име и презиме на носителот на правото)
морална, материјална и кривична одговорност3. претпоставен законски наследник на запишаниот носител на правото на земјиштето
_____ која ја давам во _____
(име и презиме на носителот на правото)мое име и под полна морална, материјална и кривична одговорност во име на другите
претпоставени законски наследници

Давател на изјава

Име, презиме и потпис

Овластен геодет

Име, презиме и потпис

Прилог број 23-в

ИЗЈАВА
за прифаќање на ново утврдената гранична линија и прифаќање на
фактичка состојба при запишување

Дадена на ден _____, кај овластениот геодет _____
(име и презиме)
од _____,
(назив на трговец поединец, овластен геодет и трговско друштво за геодетски работи)
составен дел на геодетски елаборат _____.
(број и дата)

Со оваа изјава под полна морална, материјална и кривична одговорност,
изјавувам _____ дека _____ јас,
_____ од _____,
(име и презиме)
со стан на ул. _____ број _____, со ЕМБГ _____,

ја прифаќам ново утврдената гранична линија и новоутврдената површина -
фактичката состојба за недвижен имот на КП бр _____ КО _____ која е предмет на
запишување со геодетски елаборат заведен под број _____ изготвен
од _____, а која произлегува од предлог новата состојба
содржана во геодетскиот елаборат. Со прифаќање на ново утврдената гранична линија и
прифаќање на фактичка состојба се согласувам да се изврши запишување и на
податоците за носителите на правата содржани во лист „А“ од имотните листови, во
согласност со предлог новата состојба.

Оваа изјава ја давам како:

1. носител на правото на сопственост

2. претпоставен законски наследник на запишаниот носител на правото на
_____ под полна _____
(име и презиме на носителот на правото)
материјална и кривична одговорност

3. претпоставен законски наследник на запишаниот носител на правото на земјиштето
_____ која ја давам во
(име и презиме на носителот на правото)

мое име и под полна морална, материјална и кривична одговорност во име на другите
претпоставени законски наследници

Давател на изјава

Име, презиме и потпис

Овластен геодет

Име, презиме и потпис

Прилог бр. 24

(Центар/Одделение)

Бар код



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

____ - ____ / ____ од ____

Врз основа на член 212 став (8), а во врска со член 192 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 124/19), Агенцијата за катастар на недвижности, _____ издава

ПОТВРДА

за одбивање на пријавата за ажурирање на податоците за недвижностите
поради нецелесност/некомплетност

Се одбива пријавата за ажурирање на податоците за недвижностите во катастарот на недвижностите за КО _____, поднесена од

(име и презиме/назив)_____
(ЕМБГ/ЕМБС)_____
(адреса/седиште)_____
(мобилен телефонски број/е-маил адреса)

заведена под број _____ од _____.

Образложение за одбивањето:

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО:

Оваа потврда е конечна и извршна, а против истата е дозволена тужба пред Управен суд во рок од 15 дена од денот на приемот на потврдата.

М.П.

Службено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 26

(Центар/Одделение)

Бар код

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

____ - ____ / ____ од ____

Врз основа на член 212 став (8), а во врска со член 197 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија број 124/19), Агенцијата за катастар на недвижности, _____ издава

ПОТВРДА

за одбивање на пријавата за ажурирање на податоците за недвижностите
поради неподобност

Се одбива пријавата за ажурирање на податоците за недвижностите во катастарот на недвижностите за КО _____, поднесена од

(име и презиме/назив)_____
(ЕМБГ/ЕМБС)_____
(адреса/седиште)_____
(мобилен телефонски број/е-маил адреса)

заведена под број _____ од _____.

Образложение за одбивањето:

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО:

Оваа потврда е конечна и извршна, а против истата е дозволена тужба пред Управен суд во рок од 15 дена од денот на приемот на потврдата.

М.П.

Службено лице

(име, презиме и потпис)

2886.

Врз основа на член 116 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија број 124/19), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ И ЗА ИМЕНИК НА ОВЛАСТЕНИ ГЕОДЕТИ

Член 1

Во Правилникот за овластување за овластен геодет и за именик на овластени геодети („Службен весник на Република Македонија“ број 95/15) во членот 1 по зборот: „потврдување“ се додава зборот: „мирување“.

Член 2

Во членот 7 ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Висината на надоместокот од став (1) на овој член со одлука ја определува Управниот одбор на Агенцијата.

Член 3

По членот 7 се додава нова глава II-а, 8 нови наслови и 8 нови члена 7-а, 7-б, 7-в, 7-г, 7-д, 7-ѓ, 7-е и 7-ж, кои гласат:

„II-а. МИРУВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ

Барање за ставање во мирување

Член 7-а

(1) Овластениот геодет лично или преку полномошник до Агенцијата може да поднесе барање за ставање во мирување на овластувањето за овластен геодет во случај кога од оправдани причини не може да го продолжи овластувањето или од оправдани причини не можел да посетува континуирана обука, кон кое се прилага доказ за платен надоместок.

(2) Како оправдани причини од ставот (1) на овој член се сметаат: здравствени причини, привремен престој во странство, стручно усовршување, издржува-

ње на казна/изречена воспитна/заштитна мерка за период пократок од шест месеци, отслужување на воен рок/вршење на цивилна служба со надомест, притвор, избирање/именување на државна или јавна функција и неплатено отсуство.

(3) Висината на надоместокот од став (1) на овој член со одлука ја определува Управниот одбор на Агенцијата во зависност од направените трошоци, за кои ќе се изготви методологија.

(4) Формата и содржината на барањето од став (1) на овој член се дадени во прилог број 5 кој е составен дел на овој правилник.

Решение за ставање во мирување

Член 7-б

(1) По барањето за ставање во мирување на овластувањето за овластен геодет, директорот на Агенцијата донесува решение со кое се става во мирување овластувањето за овластен геодет.

(2) Решението од ставот (1) на овој член, се запишува во Именикот на овластени геодети што се води во Агенцијата, а Агенцијата е должна за промената во Именикот, веднаш да ја извести Комората.

Рок за мирување

Член 7-в

(1) Со ставање на овластувањето во мирување, на овластениот геодет му мируваат сите права и обврски кои произлегуваат од овластувањето.

(2) Мирувањето на овластувањето може да трае најмногу до пет години.

Барање за престанок на мирување

Член 7-г

(1) За престанок на мирувањето на овластувањето за овластен геодет, овластениот геодет лично или преку полномошник, до Агенцијата поднесува барање за престанок на мирување и за организирање на обука од

областа на геодетските работи, најдоцна три месеци пред истекот на рокот на мирувањето, кон кое прилага доказ за платен надоместок.

(2) Висината на надоместокот од став (1) на овој член со одлука ја определува Управниот одбор на Агенцијата.

(3) Формата и содржината на барањето од став (1) на овој член се дадени во прилог број 6 кој е составен дел на овој правилник.

Обука

Член 7-д

(1) По приемот на барањето за престанок на мирување, Агенцијата го известува овластениот геодет за времето и местото на одржувањето на обуката.

(2) Обуката се организира во рок не подолг од два месеци од приемот на барањето од став (1) на овој член.

(3) За извршената обука од став (2) на овој член, Агенцијата на овластениот геодет му издава сертификат.

Решение за престанок на мирување

Член 7-ѓ

(1) По издавање на сертификатот од членот 7-д став (3) на овој правилник, Агенцијата донесува решение за престанок на мирување за овластен геодет.

(2) Решението се запишува во Именикот на овластени геодети што се води во Агенцијата.

(3) За извршената промена во Именикот, Агенцијата веднаш ја известува Комората на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи.

(4) Доколку не се исполнети условите за престанок на мирувањето за овластен геодет Агенцијата со решение го одбива барањето за престанок на мирувањето за овластен геодет.

(5) Решението од став (4) на овој член е конечно и извршно и против истото е дозволена тужба пред управен суд во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

Одземање на овластување при не поднесено барање за престанок на мирување

Член 7-е

(1) Доколку во предвидениот рок од членот 7д став (1), овластениот геодет не поднесе барање за престанок на мирување за овластен геодет, Агенцијата со решение го одзема овластувањето.

(2) Агенцијата со решение го одзема овластувањето за овластен геодет и во случај кога на овластениот геодет со решение му е одбиено барањето за престанок на мирување.

(3) Решението од став (1) и став (2) на овој член е конечно и извршно и против истото е дозволена тужба пред управен суд во рок од 15 дена од денот на приемот.

Донесување решение

Член 7-ж

Решението за ставање во мирување, Решението за престанок на мирување и Решението за одбивање на барањето за престанок на мирување за овластен геодет го донесува директорот на Агенцијата на предлог на комисијата од член 4 став 3 на Правилникот.“

Член 4

Во членот 10 по зборовите „престанок“ се става за-пирка и се додаваат зборовите: „ставање во мирување и престанок на мирување за овластен геодет“.

Член 5

(1) Во членот 11 став (2) по зборовите: „број и датум на решението за потврдување на овластување за овластен геодет“ се додаваат зборовите: „број и датум на решението за ставање во мирување, број и датум на решение за престанок на мирување“,“.

(2) Прилогот број 4 се заменува со нов прилог.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.0102-11530/1
27 август 2019 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
м-р **Ирма Мандева**, с.р.

Прилог број 4



АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

ИМЕНИК НА ОВЛАСТЕНИ ГЕОДЕТИ

[illegible]

Страна

Прилог број 5

Приемен штембил на
Агенција за катастар на
недвижности

**БАРАЊЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО МИРУВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕТО ЗА ОВЛАСТЕН
ГЕОДЕТ**

Од _____
Име и презиме ЕМБГ

адреса телефон / e-mail

Кон барањето ги приложувам следните документи:

1. Причина за ставање во мирување

2. Доказ за платен надоместок за ставање во мирување на овластувањето за овластен
геодет

3. Други прилози:

Подносител на барањето

Дата _____

Прилог број 6

Приемен штембил на
Агенција за катастар на
недвижности

**БАРАЊЕ ЗА ПРЕСТАНОК НА МИРУВАЊЕТО НА ОВЛАСТУВАЊЕТО ЗА ОВЛАСТЕН
ГЕОДЕТ**

Од _____, _____
Име и презиме ЕМБГ

_____, _____
адреса телефон / e-mail

Кон барањето ги приложувам следните документи:

1. Доказ за платен надоместок за престанок на мирувањето на овластувањето за
овластен геодет

2. Други прилози:

Подносител на барањето

Дата _____

2887.

Врз основа на член 226 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2105, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија број 124/19), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕ-
ЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ПРОСТОРНИ ЕДИНИЦИ

Член 1

Во Правилникот за формата и начинот на водење на Регистарот за просторни единици („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/2013), во членот 3 став (1) пред алинејата 1 се додаваат две нови алинеи 1 и 2 кои гласат:

- „ - држава;
- статистички регион;“

Алинеите 1, 2, 3, 4 и 5, стануваат алинеи 3, 4, 5, 6 и 7.

Ставот (3) се менува и гласи:

„Податоците за статистичките региони служат за статистички, економски и административни цели.“

Член 2

Во членот 4 алинеа 1 по зборовите: „матичен број (шифра)“, се става запирка и додава зборот: „површина“.

Член 3

Членот 7 се менува и гласи:

„Податокот за површината на државата како просторна единица се презема од Регистарот за просторни единици.“

Член 4

Во членот 9 став (1) по алинејата 2, се додава нова алинеја 3 која гласи:

„ -назив на седиштето на единица на локална самоуправа;“

Алинеите 3, 4, 5 и 6, стануваат алинеи 4, 5, 6 и 7.

Член 5

Во членот 10 став (1) пред алинејата 1, се додаваат две нови алинеи 1 и 2 кои гласат:

„ - реден број на организациона единица при Агенцијата (Центар за катастар на недвижности Скопје/Одделение за катастар на недвижности);

- назив на организациона единица при Агенцијата (Центар за катастар на недвижности Скопје/Одделение за катастар на недвижности);“

Алинеите 1, 2, 3 и 4, стануваат алинеи 3, 4, 5 и 6.

Член 6

Во членот 11 ставот (1) се менува и гласи:

„ Списокот на населените места ги содржи следните податоци:

- матичен број на единица на локална самоуправа;

- назив на единицата на локална самоуправа;
- назив на населено место;
- матичен број на населено место;
- површина;
- статус на населено место и
- број во список на промена.“

Во Правилникот за формата и начинот на водење на Регистарот за просторни единици („Службен весник на Република Македонија“ број 139/2013), прилогот број 4 се заменува со нов прилог.

Член 7

Во членот 12 ставот (1) се менува и гласи:

„Списокот на статистичките кругови ги содржи следните податоци:

- матичен број на единица на локална самоуправа;
- назив на единица на локална самоуправа;
- матичен број на статистички круг;
- површина;
- матичен број на населено место;
- назив на населено место;
- шифра на катастарска општина и
- број во список на промена.“

Во Правилникот за формата и начинот на водење на Регистарот за просторни единици („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/2013), прилогот број 5 се заменува со нов прилог.

Член 8

Во членот 15 ставот (1) се менува и гласи:

„Списокот на пописните кругови ги содржи следните податоци:

- матичен број на единицата на локална самоуправа;
- назив на единицата на локална самоуправа;
- матичен број на статистички круг;
- површина;
- реден број на пописниот круг во рамките на статистичкиот круг;
- реден број на пописниот круг во рамките на единицата на локална самоуправа;
- матичен број на населеното место;
- назив на населеното место;
- шифра на катастарската општина и
- број во списокот на промена.“

Во Правилникот за формата и начинот на водење на Регистарот за просторни единици („Службен весник на Република Македонија“ број 139/2013), прилогот број 8 се заменува со нов прилог.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.0102-11531/1
27 август 2019 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
м-р **Ирма Мандева**, с.р.

на Република Северна Македонија

Прилог 4



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Регистар за просторни единици
Список на населените места

Матичен број на единица на локална самоуправа _____

Назив на единицата на локална самоуправа _____

[illegible]

Прилог 5



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Регистар за просторни единици
Список на статистичките кругови

Матичен број на единицата на локална самоуправа _____

Назив на единицата на локална самоуправа _____

[illegible]



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Регистар за просторни единици
Список на пописни кругови

Матичен број на единица на локална самоуправа _____
 Назив на единица на локална самоуправа _____

[illegible]

2888.

Врз основа на член 74 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија број 124/19), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕМЕР НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Во Правилникот за премер на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 121/13, 169/13, 95/15, 128/15, 157/16, 176/16, 195/16, 135/17, 41/18 и 48/19) членот 4 се менува и гласи:

„(1) Премерот во функција на одржување на катастарот на недвижности, како и премерот во функција на воспоставување и одржување на катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности се врши по барање на странка.

(2) По исклучок од став (1) на овој член, премерот може да се врши и по службена должност од страна на Агенцијата во случај на запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија,

(3) За извршениот премер од став (1) и став (2) на овој член се изготвува геодетски елаборат.“

Член 2

Во член 73 став (4) точката 2 се брише.

Член 3

Во член 74 став (1) алинејата 6 се менува и гласи:

„изјава за согласност за прифаќање на ново утврдена гранична линија и прифаќање на фактичка состојба дадена кај овластен геодет“.

Член 4

Во член 76 став (1) алинејата 8 се менува и гласи:

„изјава за согласност за прифаќање на ново утврдена гранична линија и прифаќање на фактичка состојба дадена кај овластен геодет“.

Член 5

Насловот пред членот 81 и членот 81 се бришат.

Член 6

Во членот 83 во ставите (2), (4), (6), (7), (8) и (12), зборот: „членовите“ се заменува со зборот: „членот“, а зборовите „и 81“ се бришат.

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.0102-11532/1
27 август 2019 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
м-р **Ирма Манчева**, с.р.

2889.

Врз основа на член 90 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија број 124/19) Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ

Член 1

Во Правилникот за геодетски работи за посебни намени („Службен весник на Република Македонија“ бр. 159/13, 88/14, 110/14, 132/14, 56/15, 195/16, 2/17, 41/18 и 48/19), членот 3 се менува и гласи:

„Геодетските работи за посебни намени се извршуваат со увид на самото место, премер на недвижностите, канцелариска обработка, обликување и визуелизација на податоците прирани со премерот.“

Член 2

Во членот 4 став (1) алинеја 2 по зборовите: „јавните служби“ се додаваат зборовите: „(нотари, извршители и др.)“, по зборовите: „теренска идентификација со“ се додаваат зборовите: „или без“, а по зборовите: „обновување граница на катастарска парцела“, се додаваат зборовите: „утврдена фактичка состојба на идната градба во постапка на спроведување на извршување над недвижен имот опишан во лист за предбележба на градба.“

Член 3

По членот 4 се додава нов член 4-а кој гласи:

„Член 4-а

(1) Геодетските елаборати за реализација на урбанистичките планови и урбанистичко планската документација и геодетските елаборати за отуѓување на градежно земјиште под зграда/објект/дел од објект по стекнат правен статус на бесправно изграден објект, се изготвуваат по претходно извршен увид на недвижностите на самото место.

(2) При вршење на геодетските работи од ставот (1) на овој член кои се однесуваат на изготвување на геодетски елаборати за реализација на урбанистичките планови и урбанистичко планската документација, треба да се користат податоци од Графичкиот регистар за градежно земјиште, со пренесување на податоците од урбанистичките планови и урбанистичко планската документација на катастарските планови.“

Член 4

Во членот 5 став (1) по алинеја 6 се додава нова алинеја 7 која гласи:

„- лист за предбележување;“

Алинеите 7, 8, 9, 10 и 11 стануваат алинеи 8, 9, 10, 11 и 12.

Член 5

Членот 6 се менува и гласи:

„(1) За геодетските елаборати за геодетски работи за посебни намени, во зависност од видот на геодетскиот елаборат се извршуваат следните работи:

- прибавување на соодветни податоци наведени во член 5 од овој правилник;
- увид на самото место со или без премерување;
- изготвување теренска скица на премерување на катастарска парцела со нанесена новопредложена состојба;

- изготвување скица на премерување на згради, посебни и заеднички делови од згради и други објекти со нанесена новопредложена состојба;

- изготвување теренска скица на премерување на утврдена фактичка состојба за легализација на неправилно изградени објекти и делови од објекти;

- изготвување теренска скица на премерување на утврдена фактичка состојба за легализација на инфраструктурни објекти;

- пресметување координати од извршениот премер;

- нанесување на предметаните координати на изводот од катастарскиот план/ планот на инфраструктурни објекти;

- споредување на податоците прибрани со премерот со податоците од катастарот на недвижностите;

- споредување на податоците од катастарскиот план со податоците од деталниот урбанистички план/урбанистичко-планската документација и изготвување скица од извршеното споредување;

- изготвување список на податоци за формирање градежна парцела;

- список на индикации за катастарски парцели;

- изготвување предлог на нова состојба;

- рекапитулација;

- изготвување теренска скица од утврдена фактичка состојба на идната градба;

- изготвување скица на премерување на згради, посебни и заеднички делови од згради и други објекти – фактичка состојба од идната градба;

- изготвување рекапитулација за утврдена фактичка состојба од идната градба и

- други работи.

(2) При теренските мерења од ставот (1) на овој член се прибираат и податоци за година на градба, година на реконструкција и материјал на градба во функција на воспоставување на Регистарот на цени и закупнини, кои податоци ги пополнува носителот на правото на недвижностите во Изјава со податоци за недвижности.

(3) Формата и содржината на Изјавата од ставот (2) на овој член е дадена во Прилог број 18 кој е составен дел на Правилникот за премер на недвижности.“

Член 6

Членот 7 се брише.

Член 7

Членот 8 се менува и гласи:

„(1) Новоформираните предлог-катастарски парцели се нумерираат со преземање на основниот број на катастарската парцела од постојната состојба и додавање на подброеви.

(2) При изготвување на геодетските елаборати за воспоставување закуп на земјоделско земјиште/концесија/промена на катастарска култура и класа на земјоделско земјиште под два хектари, податоците за деловите од катастарските парцели кои се предмет на закуп/концесија/промена на катастарска култура се претставуваат на теренската скица на премерување на катастарска парцела со нанесена новопредложена состојба, но не се исцртуваат на катастарскиот план како посебни катастарски парцели.

(3) Податоците за деловите на катастарската парцела од став (2) на овој член се користат само за определување на површината на делот од катастарската парцела кој е предмет на закуп/концесија/промена на катастарска култура и класа на земјоделско земјиште под два хектари.

(4) По исклучок, одредбите од ставот (2) на овој член, не се однесуваат на геодетските елаборати за промена на катастарска култура и класа на земјоделско земјиште кое преминува во градежно земјиште или шумско земјиште.“

Член 8

Во членот 9 ставовите (6) и (7) се бришат.

Ставовите (8), (9) и (10) стануваат ставови (6), (7) и (8).

Член 9

Во членот 10 во алинеја 1 зборовите: „заверка/одобрување“ се бришат.

По алинеја 16 сврзникот „и“ се брише и се додаваат три нови алинеи 17, 18 и 19 кои гласат:

„- изготвување теренска скица од утврдена фактичка состојба на идната градба;

- изготвување скица на премерување на згради, посебни и заеднички делови од згради и други објекти со утврдена фактичка состојба на изградениот дел од идната градба;

- изготвување рекапитулација за утврдена фактичка состојба на изградениот дел од идната градба и“.

Алинејата 17 станува алинеја 20.

Член 10

Во членот 11 во ставот (1) зборовите: „заверка/одобрување“ се бришат.

Ставовите (15), (17) и (20) се бришат.

Ставот (16) станува став (15), ставовите (18) и (19) стануваат ставови (16) и (17), а ставовите (21), (22), (23) и (24) стануваат ставови (18), (19), (20) и (21).

По ставот (24) кој станува став (21) се додаваат три нови става кои гласат:

„(22) Формата и содржината на теренската скица од утврдена фактичка состојба на идната градба од член 10, алинеја 17 на овој правилник, изготвена од трговец поединец овластен геодет, односно трговско друштво за геодетски работи/подружница, се дадени во прилог број 22 кој е составен дел на овој правилник.

(23) Формата и содржината на скицата на премерување на згради, посебни и заеднички делови од згради и други објекти – фактичка состојба од идната градба од член 10, алинеја 18 на овој правилник изготвена од трговец поединец овластен геодет, односно трговско друштво за геодетски работи/подружница, се дадени во прилог број 23 кој е составен дел на овој правилник.

(24) Формата и содржината на рекапитулацијата за утврдена фактичка состојба од идната градба од член 10, алинеја 18 на овој правилник изготвени од трговец поединец овластен геодет, односно трговско друштво за геодетски работи/подружница, се дадени во прилог број 24 кој е составен дел на овој правилник.“

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.0102-11533/1
27 август 2019 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
м-р **Ирма Манева, с.р.**

Прилог бр. 22

ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ/
ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

(назив и седиште)

КО: _____

**ТЕРЕНСКА СКИЦА
ОД УТВРДЕНАТА ФАКТИЧКА СОСТОЈБА НА ИДНАТА ГРАДБА**

Размер 1: _____

Координати на нови точки од
геодетска основа и на детални

Број на точка	Y	X
1		
2		
3		
...		

Место и датум

Изготвил- геод. стручно лице

(име презиме и потпис)

2890.

Врз основа на член 188 и член 215 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2105, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 124/2019) Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЈЕКТИ****Член 1**

Во Правилникот за запишување на инфраструктурните објекти („Службен весник на Република Македонија“ број 64/2014, 183/2014, 56/2015, 147/2015, 184/2015, 88/2017 и 245/2018), во членот 6 се додава нов став 3 кој гласи:

„(3) Доколку повторно се доставува пријава од причини што претходно доставената пријава за иста недвижност била одбиена, кон пријавата не се поднесува доказ за платен надоместок“.

Член 2

Во членот 10 по ставот (8) се додава нов став (9) кој гласи:

„(9) Формата и содржината на електронски запис за придружни објекти на инфраструктурен објект е дадена во прилог број 12 кој е составен дел од овој правилник.“

Член 3

Во членот 19 се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) Доколку повторно се доставува пријава од причини што претходно доставената пријава за иста недвижност била одбиена, кон пријавата не се поднесува доказ за платен надоместок“.

Член 4

Насловот пред членот 23 и членот 23 се менуваат и гласат:

„Запишување на право на сопственост на инфраструктурен објект и бришење на предбележаното право на инфраструктурен објект**Член 23**

(1) За запишување на право на сопственост на инфраструктурен објект кој е предбележан во катастарот на недвижности, надлежниот орган поднесува пријава за запишување кон која се приложуваат исправите за правен основ со кои се одобрува употребата на инфраструктурниот објект, согласно со одредбите од Законот за градење, геодетски елаборат од извршениот премер и доказ за платен надоместок за запишувањето.

При запишувањето на инфраструктурниот објект истовремено се брише предбележаното право на инфраструктурниот објект.

(2) Доколку повторно се доставува пријава од причини што претходно доставената пријава за иста недвижност била одбиена, кон пријавата не се поднесува доказ за платен надоместок.“

Член 5

Во членот 28 по ставот (2), се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) При запишувањето на правата на сопственост на инфраструктурните објекти од јавен интерес, изградени на земјиште во приватна сопственост, во имотниот лист во кој се запишани инфраструктурните објекти се прибележува дека: „Сопствениците на инфраструктурните објекти имаат обврска да ги решат имотно правните односи на земјиштето во рок од десет години од денот на влегување во сила на Законот за измени и дополнувања на Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 124/2019), односно до 26.6.2029 година“.“

Член 6

Во членот 29 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

„(4) Грешките од ставот (3) на овој член се отстрануваат и доколку се извршени промени по однос на видот на правото и носителот на правото, ако кон пријавата за исправка на грешка се приложи изјава за согласност за исправка на грешката заверена кај нотар дадена од носителите на правата запишани во катастарот на недвижностите и субјектите во чија корист се запишани други стварни права, товари, ограничувања и прибележувања. Доколку не се приложат изјавите за согласност за исправка на грешка или постоењето на истата се утврди во постапка по службена должност, направената грешка не се отстранува, а постоењето на грешката се прибележува во имотниот лист, со потврда за запишување на промена“.

Ставот (4) станува став (5).

Член 7

Прилозите број 5, 6, 6-а, 7, 8, 9, 10 и „електронски запис за придружни објекти на инфраструктурен објект“ се заменуваат со нови прилози кои се составен дел на овој правилник.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.0102-11534/1
27 август 2019 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
м-р **Ирма Мандева**, с.р.

Прилог бр. 5

(Центар/Одделение)

Бар код

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

____ - ____ / ____ од ____

Врз основа на член 185 став (2) и член 207 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2105, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 124/2019), Агенцијата за катастар на недвижности,

издава

ПОТВРДА

за запишување/промена на инфраструктурен објект, со единствен
идентификатор/идентификатор број _____

Се потврдува дека е извршено _____ на
(вид на запишување)
инфраструктурниот објект со единствен идентификатор/идентификатор број
_____ во катастарот на инфраструктурни објекти, по пријавата поднесена од:

(име и презиме/назив)

(ЕМБГ/ЕМБС)

(адреса/седиште)

(мобилен телефонски број/е-маил адреса)

заведена под број _____ од _____.

Образложение:

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО:

Оваа потврда е конечна и извршна, а против истата е дозволена тужба пред Управен суд во рок од 15 дена од денот на приемот на потврдата.

М.П.

Службено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 6

(Центар/Одделение)

Бар код



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

____ - ____ / ____ од ____

До: _____
(подносител на пријавата)

Врз основа на член 185 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2105, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 124/2019), Агенцијата за катастар на недвижности, _____ Ве известува дека по пријавата поднесена од:

(име и презиме/назив)_____
(ЕМБГ/ЕМБС)_____
(адреса/седиште)_____
(мобилен телефонски број/е-маил адреса)

заведена под број _____ од _____ е извршено евидентирање на инфраструктурниот објект со единствен идентификатор/идентификатор број _____ во евидентен лист број _____, во катастарот на инфраструктурни објекти.

Образложение:

М.П.

Службено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 6-а

(Центар/Одделение)

Бар код

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

____ - ____ / ____ од ____

Врз основа на член 185 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2105, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 124/2019), Агенцијата за катастар на недвижности, _____ издава

ПОТВРДА

за одбивање на пријавата за запишување на инфраструктурен објект со
единствен идентификатор/идентификатор број _____ поради несоодветност,
односно неподобност на правните основи

Се одбива пријавата за запишување на податоците за инфраструктурниот објект
во катастарот на инфраструктурни објекти, поднесена од:

(име и презиме/назив)_____
(ЕМБГ/ЕМБС)_____
(адреса/седиште)_____
(мобилен телефонски број/е-маил адреса)

заведена под број _____ од _____, а се врши евидентирање на
инфраструктурниот објект во евидентен лист за инфраструктурни објекти.

Образложение за одбивањето:

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО:

Оваа потврда е конечна и извршна, а против истата е дозволена тужба пред Управен суд во рок
од 15 дена од денот на приемот на потврдата.

М.П.

Службено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 7

(Центар/Одделение)

Бар код

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

____ - ____ / ____ од ____

Врз основа на член 207 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2105, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 124/2019), Агенцијата за катастар на недвижности, _____ издава

ПОТВРДА

за одбивање на пријавата за запишување на промена во катастарот на инфраструктурни објекти на инфраструктурен објект со единствен идентификатор/идентификатор број _____ поради несоодветност, односно неподобност на правните основи

Се одбива пријавата за запишување на промена во катастарот на инфраструктурни објекти на инфраструктурниот објект со единствен идентификатор/идентификатор број _____ поднесена од

(име и презиме/назив)_____
(ЕМБГ/ЕМБС)_____
(адреса/седиште)_____
(мобилен телефонски број/е-маил адреса)

заведена под број _____ од _____.

Образложение за одбивањето:

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО:

Оваа потврда е конечна и извршна, а против истата е дозволена тужба пред Управен суд во рок од 15 дена од денот на приемот на потврдата.

М.П.

Службено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 8

(Центар/Одделение)

Бар код



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

____ - ____ / ____ од ____

Врз основа на член 209 став (5) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2105, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 124/2019), Агенцијата за катастар на недвижности, издава

ПОТВРДА

за исправка на грешка во катастарот на инфраструктурни објекти
- по пријава на странка -

Се потврдува дека е извршена исправка на грешка во катастарот на инфраструктурни објекти за инфраструктурен објект со единствен идентификатор/идентификатор број _____, запишан во имотен лист за инфраструктурни објекти број _____, по пријавата поднесена од:

(име и презиме/назив)_____
(ЕМБГ/ЕМБС)_____
(адреса/седиште)_____
(мобилен телефонски број/е-маил адреса)

заведена под број _____ од _____.

Образложение:

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО:

Оваа потврда е конечна и извршна, а против истата е дозволена тужба пред Управен суд во рок од 15 дена од денот на приемот на потврдата.

М.П.

Службено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 9

(Центар/Одделение)

Бар код

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

____ - ____ / ____ од ____

Врз основа на член 209 став (5) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2105, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 124/2019), Агенцијата за катастар на недвижности, _____ издава

ПОТВРДА

за исправка на грешка во катастарот на инфраструктурни објекти
- по службена должност -

Се потврдува дека по предмет број _____ од _____, оформен по службена должност е извршена исправка на грешка при одржување на катастарот на инфраструктурни објекти, за инфраструктурен објект со единствен идентификатор/идентификатор број _____, запишан во имотен лист за инфраструктурен објект број _____

Образложение:

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО:

Оваа потврда е конечна и извршна, а против истата е дозволена тужба пред Управен суд во рок од 15 дена од денот на приемот на потврдата.

М.П.

Службено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 10

(Центар/Одделение)

Бар код

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

____ - ____ / ____ од ____

Врз основа на член 209 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2105, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 124/2019), Агенцијата за катастар на недвижности, _____ издава

ПОТВРДА

за одбивање на пријавата за исправка на грешка во катастарот
на инфраструктурни објекти

Се одбива пријавата за исправка на грешка во катастарот на инфраструктурни објекти за инфраструктурен објект со единствен идентификатор/идентификатор број _____, запишан во имотен лист за инфраструктурни објекти број _____, поднесена од:

(име и презиме/назив)_____
(ЕМБГ/ЕМБС)_____
(адреса/седиште)_____
(мобилен телефонски број/е-маил адреса)

заведена под број _____ од _____.

Образложение:

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО:

Оваа потврда е конечна и извршна, а против истата е дозволена тужба пред Управен суд во рок од 15 дена од денот на приемот на потврдата.

М.П.

Службено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 12

ЕЛЕКТРОНСКИ ЗАПИС ЗА ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ НА
ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЈЕКТ

На _____, _____, _____, во ____:____ часот, по предмет број _____, извршено е
ден месец година
успешно исцртување на _____ придружни објекти кои припаѓаат на
вкупен број
инфраструктурниот објект кој е со единствен идентификатор/идентификатор број
_____.

Придружните објекти се со следните единствени идентификатори/идентификатори:

.....

.....

.....

Овластено лице

(име, презиме и потпис)

2891.

Врз основа на член 65 од Законот за катастар на („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2105, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 124/2019), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА МЕНУВАЊЕ НА
ГРАНИЦИТЕ НА КАТАСТАРСКИТЕ ОПШТИНИ И
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КАТАСТАРСКИТЕ ОП-
ШТИНИ КОИ СЕ ОДРЖУВААТ ВО ЦЕНТАРОТ ЗА
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ СКОПЈЕ И СЕК-
ТОРИТЕ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Во Правилникот за начинот на менување на границите на катастарските општини и за определување на катастарските општини кои се одржуваат во Центарот за катастар на недвижности Скопје и секторите за катастар на недвижности во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 159/2013), во членот 2, став (2), точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „по претходно доставено мислење од единиците на локална самоуправа на чија територија се наоѓа катастарската општина, односно соседните единици на локална самоуправа, во случај кога со промената на границата на катастарската општина истовремено се менува и границата на единицата на локална самоуправа“.

Член 2

По членот 10 се додаваат три нови члена 10-а, 10-б и 10-в, кои гласат:

„Член 10-а

Градовите во кои се наоѓаат одделенијата за катастар на недвижности како организациони единици на Агенцијата и катастарските општини, во ГКИС се означени со шифри и имиња.

Член 10-б

Шифрите и имињата на градовите како организациони единици на Агенцијата се:

01	Берово	16	Крушево
02	Битола	17	Куманово
03	Македонски Брод	18	Неготино
04	Валандово	19	Охрид
05	Виница	20	Прилеп
06	Гевгелија	21	Пробиштип
07	Гостивар	22	Радовиш
08	Дебар	23	Ресен
09	Делчево	24	Свети Николе
10	Демир Хисар	25	Скопје
11	Каварадци	26	Струга
12	Кичево	27	Струмица
13	Кочани	28	Тетово
14	Кратово	29	Велес
15	Крива Паланка	30	Штип

Член 10-в

Шифрите на КО се составени од шифрата на градот во кој се наоѓа КО и шифрата за катастарската општина.“

Член 3

Членот 11, се менува и гласи:

„Во Центарот за катастар на недвижности Скопје се одржуваат следните КО:

Шифри	Име на КО
25001	Ајватовци
25002	Алдинци
25003	Арачиново
25004	Арнакија
25005	Бадар
25006	Бањане
25008	Барово
25009	Батинци
25010	Илинден
25510	Илинден-вонград
25012	Блаце Кале
25013	Бојане
25513	Бојане-вонград
25014	Брест
25015	Катлановска Брезница
25016	Брњарци
25017	Бродец
25018	Бучинци
25019	Бујковци
25020	Буковиќ
25520	Буковиќ-вонград
25021	Булачани
25521	Булачани-вонград
25022	Бунарцик
25023	Бутел
25024	Црешево
25025	Црн Врв
25026	Црвена Вода
25028	Чајлане
25029	Чифлик
25030	Чучер-Сандево
25530	Чучер-Сандево-вонград
25031	Којлија
25032	Дејковец
25033	Дељадровци
25034	Дивље
25035	Добри Дол
25036	Добрино
25037	Долно Количани

25038	Долно Коњари	25077	Крушопек
25039	Долно Лисиче	25078	Кучевиште
25539	Долно Лисиче-вонград	25578	Кучевиште-вонград
25040	Долно Свиларе	25079	Кучково
25541	Долно Соње-вонград	25080	Летевци
25042	Долно Водно	25081	Љубанци
25043	Драчевица	25581	Љубанци-вонград
25045	Држилово	25082	Љуботен
25047	Елово	25582	Љуботен-вонград
25048	Глумово	25083	Маџари
25049	Глуво Бразда	25084	Малчиште
25050	Нерези	25085	Марино
25550	Нерези-вонград	25585	Марино-вонград
25051	Горно и Долно Оризари	25086	Маркова Сушица
25052	Горно Количани	25087	Матка
25053	Горно Коњари	25587	Матка-вонград
25054	Горно Лисиче	25088	Миладиновци
25554	Горно Лисиче-вонград	25588	Миладиновци-вонград
25055	Горно Соње	25089	Мирковци
25056	Горно Свиларе	25090	Мојанци
25057	Горно Водно	25091	Морани
25058	Горњане	25092	Мралино
25059	Говрлево	25093	Мршевци
25060	Грачани	25094	Никиштане
25061	Градманци	25095	Нова Брезница
25062	Градовци	25096	Ново Село Драчево
25063	Грчец	25098	Огњанци
25064	Грушино	25099	Орешани
25065	Гумалево	25101	Орланци
25066	Идризово	25102	Орман
25067	Инџиково	25602	Орман-вонград
25567	Инџиково-вонград	25103	Осиничани
25068	Јаболци	25104	Пагаруша
25069	Јурумлери	25105	Пакошево
25569	Јурумлери-вонград	25106	Палиград
25070	Кадино	25107	Патишка Река
25071	Калдирец	25108	Петровец
25072	Катланово	25608	Петровец-вонград
25073	Кисела Вода 1	25109	Побожје
25074	Кондово	25110	Радишани
25574	Кондово-вонград	25111	Ракотинци
25075	Копаница	25112	Блаце Петровец
25076	Кожле	25113	Раштак

25114	Рамни Габер	25847	Горче Петров 1 - Ново Село
25115	Р'жаничино	25848	Горче Петров 4 - Влае
25117	Семениште	25849	Горче Петров 6 - Горче Петров
25120	Смесница	25850	Горче Петров 2 - Мирче Ацев
25121	Сопиште	25851	Горче Петров 3 - Дексион
25621	Сопиште-вонград	25852	Горче Петров 5 - Лепенец
25122	Средно Коњари	25900	Центар 1
25123	Стајковци	25901	Центар 2
25623	Стајковци-вонград	25907	Бардовци
25124	Страчинци	25916	Сарај
25125	Страхојадица	25918	Синѓелик 1
25126	Студеничани	25919	Синѓелик 2
25626	Студеничани-вонград	25920	Синѓелик 3
25127	Катлановска Сушица	25997	Гази Баба
25128	Света Петка	25998	Старо Скопје
25131	Танушевци	Член 3 Членот 12 се менува и гласи: „Во секторите за катастар на недвижности, во рамките на нивните одделенија, се одржуваат следните КО: 1. Сектор за катастар на недвижности за Полошки регион 1.1. Одделение за катастар на недвижности Тетово:	
25132	Таор		
25133	Текија		
25134	Тисовица		
25135	Трубарево		
25136	Умово		
25137	Усје	Шифри	Име на КО
25138	Визбегово	28001	Беловиште
25139	Вражале	28002	Блаце
25140	Вртекица	28003	Боговиње
25141	Волково	28503	Боговиње-вонград
25142	Зелениково	28004	Бозовце
25143	Злокуќани	28504	Бозовце-вонград
25160	Рашче	28005	Брвеница
25660	Рашче-вонград	28505	Брвеница-вонград
25161	Шишево	28006	Брезно
25661	Шишево-вонград	28007	Бродец
25162	Цветово	28008	Варвара
25163	Ласкарци	28009	Вејце
25164	Паничари	28010	Вешала
25165	Радуша	28011	Волковија
25665	Радуша-вонград	28012	Вратница
25166	Раовик	28512	Вратница-вонград
25167	Карпош	28013	Гајре
25169	Кисела Вода 2	28014	Глоѓи
25800	Чаир	28514	Глоѓи-вонград
25844	Драчево 1	28015	Голема Речица
25845	Драчево 2	28515	Голема Речица-вонград

28016	Горна Лешница	28048	Нераште
28017	Горно Палчиште	28548	Нераште-вонград
28517	Горно Палчиште-вонград	28049	Ново Село 1
28018	Горно Седларце	28050	Ново Село 2
28518	Горно Седларце-вонград	28550	Ново Село 2-вонград
28019	Групчин	28051	Новаке
28020	Гургурница	28052	Одри
28021	Добарце	28552	Одри-вонград
28521	Добарце-вонград	28053	Озормиште
28022	Доброште	28553	Озормиште-вонград
28522	Доброште-вонград	28054	Орашје
28023	Долна Лешница	28055	Отуње
28024	Долно Палчиште	28056	Палатица
28524	Долно Палчиште-вонград	28556	Палатица-вонград
28025	Долно Седларце	28057	Пирок
28026	Гермо	28557	Пирок-вонград
28027	Желино	28058	Подбреге
28527	Желино-вонград	28059	Порој
28028	Жилче	28559	Порој-вонград
28029	Жеровјане	28060	Првце
28030	Јанчиште	28061	Прељубиште
28031	Јажинце	28062	Пршовце
28032	Јегуновце	28562	Пршовце-вонград
28033	Једоарце	28063	Радиовце
28034	Јеловјане	28064	Раковец
28035	Јелошник	28065	Раотинце
28036	Камењане	28066	Ратае
28536	Камењане-вонград	28067	Рогачево
28037	Копанце	28068	Рогле
28038	Копачин Дол	28069	Сараќино
28039	Лавце	28070	Седларево
28040	Ларце	28071	Селце
28540	Ларце-вонград	28571	Селце-вонград
28041	Лешок	28072	Селце Кеч
28042	Лисец	28073	Сетоле
28542	Лисец-вонград	28074	Синичане
28043	Луковица	28574	Синичане-вонград
28044	Мала Речица	28075	Сиричино
28045	Мерово	28076	Слатино
28046	Милетино	28576	Слатино-вонград
28546	Милетино-вонград	28077	Старо Село
28047	Непроштено	28078	Стенче
28547	Непроштено-вонград	28079	Стримница

28579	Стримница-вонград	07017	Вруток
28080	Теарце	07018	Галате
28580	Теарце-вонград	07019	Галичник
28081	Теново	07020	Горна Волковија
28581	Теново-вонград	07021	Горјане
28101	Тетово 1	07022	Горна и Долна Гоновица
28102	Тетово 2	07023	Горно Јеловце
28103	Тетово 3	07026	Грекај и Нивиште
28082	Тетово-вонград	07027	Градец
28083	Требош	07028	Гурѓевиште
28583	Требош-вонград	07029	Дебреше
28084	Туденце	07030	Добри Дол
28085	Урвич	07031	Долно Јеловце
28086	Фалише	07032	Дуф
28087	Церово	07033	Железна Река
28088	Цепчиште	07034	Жировница
28588	Цепчиште-вонград	07035	Жужње
28089	Челопек	07036	Јанче
28589	Челопек-вонград	07037	Здуње
28090	Чифлик	07038	Зубовце
28091	Шемшево	07039	Калиште
28591	Шемшево-вонград	07040	Кичиница
28092	Шипковица	07041	Корито
28592	Шипковица-вонград	07042	Кракорница
		07043	Куново
		07044	Кафа
		07045	Лазарополе
		07046	Лакавица
		07047	Леуново
		07048	Лешница
		07049	Ломница
		07050	Маврово
		07550	Маврово-вонград
		07051	Митрој Крсти
		07052	Мало Турчане
		07053	Неготино-Полошко
		07054	Нистрово
		07055	Никифорово
		07056	Ничпур
		07057	Ново Село 1
		07058	Ново Село 2
		07059	Оркуше
		07060	Падалиште

1.2. Одделение за катастар на недвижности Гости-
вар:

Шифри	Име на КО
07001	Ациевци
07002	Балин Дол
07003	Бањица
07004	Беловиште
07005	Беличица
07006	Бибај
07007	Битуше
07008	Богдево
07009	Болетин
07010	Бродец
07011	Велебрдо
07012	Видуше
07013	Врановци
07014	Врапчиште
07015	Врбен
07016	Врбјани

07061	Печково
07062	Пожаране
07063	Присојница
07064	Равен
07065	Речане
07066	Рибница
07067	Росоки
07068	Ростуше
07069	Селце
07070	Сенце
07071	Сенокос
07072	Симница
07073	Скудриње
07074	Србиново
07075	Сретково
07076	Страјане
07077	Сушица 1
07078	Сушица 2
07079	Тануше
07080	Топлица
07081	Требиште
07082	Трново
07083	Тресонче
07084	Тумчевиште
07085	Форино
07086	Церово
07087	Чајле
07088	Чегране
07101	Гостивар 1
07102	Гостивар 2
07100	Мавровско Езеро

08009	Голем Папрадник
08010	Горенци
08011	Горно Косоврасти
08012	Горно Мелничани
08013	Горно и Долно Селокуки
08037	Дебар 1
08038	Дебар 2
08039	Дебар 3
08014	Дебар-вонград
08015	Долгаш
08016	Долно Косоврасти
08017	Долно Мелничани
08018	Евла
08019	Житинени
08020	Коњари
08021	Коџаџик Елевци
08022	Коџаџик
08023	Кочишта
08024	Манастирец
08025	Мал Папрадник
08026	Могорче
08027	Новак
08028	Осолница
08029	Осој
08030	Отишани
08031	Пареша
08032	Праленик
08033	Рајчица
08034	Спас
08035	Татар Елевци
08036	Џемиште
08100	Езеро Шпиље

2. Сектор за катастар на недвижности за Југозападен регион

2.1. Одделение за катастар на недвижности Дебар:

Шифри	Име на КО
08001	Хаме Кривци
08002	Баниште
08003	Баланци
08004	Бајрамовци
08005	Бомово
08006	Брештани
08007	Броштица
08008	Гари

2.2. Одделение за катастар на недвижности Кичево:

Шифри	Име на КО
12001	Арангел
12501	Арангел-вонград
12002	Атишта
12003	Бачишта
12503	Бачишта-вонград
12004	Белица
12005	Бериково
12006	Јагол Доленци

12007	Брждани	12050	Орланци
12008	Букојчани	12051	Осломеј
12009	Велмевци	12052	Осој
12010	Видрани	12552	Осој-вонград
12011	Вранештица	12053	Папрадиште
12012	Гарани	12054	Патец
12013	Големо Црско	12055	Подвис
12014	Грешница	12056	Пополжани
12514	Грешница-вонград	12057	Попоец
12015	Длапкин Дол	12058	Поповјани
12016	Добреноец	12059	Премка
12017	Душегубица	12060	Прострање
12018	Другово	12061	Рабетино
12019	Дупјани	12062	Раштани
12020	Ехлоец	12562	Раштани-вонград
12021	Жубрино	12063	Речани-Зајаско
12022	Зајас	12064	Речани-Челопечко
12522	Зајас-вонград	12065	Светораче
12023	Иванчишта	12066	Свињиште
12025	Јаворец	12067	Србица
12026	Јагол	12567	Србица-вонград
12027	Бигор Доленци	12068	Србјани
12028	Јудово	12070	Строгомиште
12029	Карбуница	12570	Строгомиште-вонград
12031	Кладник	12071	Стрелци
12032	Кленоец	12571	Стрелци-вонград
12033	Кнежино	12072	Тајмиште
12034	Козичино	12073	Трапчин Дол
12035	Козица	12573	Трапчин Дол-вонград
12036	Колари	12074	Туин
12037	Колибари	12574	Туин-вонград
12038	Крушица	12075	Цер
12039	Лавчани	12076	Црвивци
12040	Лазаровци	12077	Челопеци
12041	Лешница	12078	Шутово
12042	Лисичани	12085	Кичево 1
12043	Малкоец	12086	Кичево 2
12044	Мамудовци	12087	Кичево 3
12045	Манастирско Доленци	12088	Кичево 4
12046	Мало Црско	12089	Кичево 5
12047	Мидинци	12090	Кичево 6
12048	Миокази	12091	Кичево 7
12049	Ново Село	12092	Кичево 8

12093	Кичево 9
12030	Кичево-вонград

2.3. Одделение за катастар на недвижности Македонски Брод:

Шифри	Име на КО
03001	Барбарос
03002	Белица
03003	Бенче
03004	Битово
03005	Близанско
03006	Ботушје
03007	Брезница
03008	Брест
03009	Македонски Брод
03010	Вир
03011	Волче
03012	Грешница
03013	Дворци
03014	Девич
03015	Драгов Дол
03016	Дреново
03017	Заград
03018	Звечан
03019	Здуње
03020	Зркле
03021	Ижиште
03022	Инче
03023	Калуѓерец
03024	Ковче
03025	Косово
03026	Крапа
03027	Крушје
03028	Латово
03029	Локвица
03030	Лупште
03031	Манастирец
03032	Могилец
03033	Модриште
03034	Пласница
03035	Преглово
03036	Ореовец
03037	Рамне
03038	Растеш

03039	Русјаци
03040	Самоков
03041	Сланско
03042	Слатина
03043	Суводол
03044	Сушица
03045	Тажево
03046	Томино Село
03047	Тополница
03048	Требино
03049	Требовље
03050	Црешнево

2.4. Одделение за катастар на недвижности Струга:

Шифри	Име на КО
26002	Безово
26003	Бицево
26004	Богојци
26005	Бороец
26505	Бороец-вонград
26006	Брчево
26007	Вевчани
26507	Вевчани-вонград
26008	Велешта
26508	Велешта-вонград
26009	Вишни
26010	Враништа
26510	Враништа-вонград
26013	Горно Татеши
26014	Делогожди
26015	Добовјани
26016	Долна Белица
26017	Долно Татеши
26018	Драслајца
26019	Дренук
26020	Заграчани Шум
26021	Збажди
26022	Јабланица
26522	Јабланица-вонград
26023	Калишта
26024	Корошишта Цепин
26025	Лабуништа
26525	Лабуништа-вонград

26027	Ливада
26028	Ложани
26030	Луково
26530	Луково-вонград
26031	Мали Влај
26032	Мислешево
26532	Мислешево-вонград
26033	Мислодежда
26034	Модрич
26035	Мороишта
26036	Нерези
26037	Ново Село
26038	Октиси
26538	Октиси-вонград
26039	Пискупштина
26040	Подгорци
26041	Поум
26042	Присовјани
26043	Радожда
26044	Радолишта
26544	Радолишта-вонград
26045	Селци Буринец
26046	Струга
26047	Ташмаруништа
26048	Франгово
26548	Франгово-вонград
26100	Езеро Глобочица

2.5.Одделение за катастар на недвижности Охрид:

Шифри	Име на КО
19001	Арбиново
19002	Ботун
19003	Белчишта
19004	Брежани
19005	Вапила
19006	Велгошти
19007	Велестово
19008	Велмеј
19009	Волино
19010	Врбјани
19011	Годивје
19012	Горенци
19013	Горно Лакочереј

19513	Горно Лакочереј-вонград
19014	Горно Средоречие
19015	Долно Лакочереј
19515	Долно Лакочереј-вонград
19016	Елшани
19017	Завој
19018	Злести
19019	Издеглавје
19020	Климештани
19021	Коњско
19022	Косел
19023	Куратица
19024	Лактиње
19025	Лескоец
19026	Лешани
19027	Ливоишта
19028	Љубаништа
19029	Мешеишта
19030	Мраморец
19031	Ново Село
19032	Оздолени
19033	Опеница
19034	Оровник
19036	Песочани
19037	Плаке
19038	Пештани
19039	Рамне
19040	Речица
19041	Свиништа
19042	Слатино
19043	Сливово
19044	Сирула
19045	Скребатно
19046	Требеништа
19047	Трпејца
19048	Турје
19049	Црвена Вода
19058	Охрид 1
19059	Охрид 2
19060	Охрид 3
19061	Охрид 4
19100	Охридско Езеро

3. Сектор за катастар на недвижности за Пелагониски регион

3.1. Одделение за катастар на недвижности Ресен:

Шифри	Име на КО
23001	Асамати
23002	Арвати
23003	Брајчино
23004	Болно
23005	Волкодери
23006	Грнчари
23007	Горна Бела Црква
23008	Горно Дупени
23009	Долна Бела Црква
23010	Долно Дупени
23011	Дрмени
23012	Евла
23013	Езерани
23014	Златари
23015	Избишта
23016	Јанковец
23017	Козјак
23018	Коњско
23019	Крани
23020	Кривени
23021	Крушје
23022	Курбиново
23023	Лавци
23024	Лева Река
23025	Лескоец
23026	Љубојно
23027	Наколец
23028	Отешево
23029	Долно Перово
23030	Петрино
23031	Подмочани
23032	Покрвеник
23033	Прељубје
23034	Претор
23035	Рајца
23036	Ресен
23536	Ресен-вонград
23037	Сливница
23038	Сопотско

23039	Стење
23040	Стипона
23041	Царев Двор
23042	Штрбово
23043	Шурленци
23100	Преспанско Езеро

3.2. Одделение за катастар на недвижности Демир Хисар:

Шифри	Име на КО
10001	Бабино
10002	Базерник
10003	Бараково
10004	Белче
10005	Боиште
10006	Брезово
10007	Вардино
10008	Вирово
10009	Големо Илино
10010	Граиште
10011	Доленци
10012	Единаковци
10013	Жван
10014	Железнец
10015	Журче
10016	Загориче
10017	Зашле
10018	Кугретино
10019	Лесково
10020	Мало Илино
10021	Мренога
10022	Демир Хисар
10522	Демир Хисар-вонград
10023	Ново Село
10024	Обедник
10025	Прибилци
10026	Радово
10027	Ракитница
10028	Света
10029	Сладуево
10030	Слепче
10031	Слоештица
10032	Смилево

10033	Сопотница
10034	Стругово
10035	Суводол
10036	Суво Грло
10037	Утово
10038	Церово

3.3.Одделение за катастар на недвижности Крушево:

Шифри	Име на КО
16001	Алданци
16002	Арилево
16003	Белушино
16004	Бирино
16005	Борино
16006	Бучин
16007	Врбоец
16008	Горно Дивјаци
16009	Долно Дивјаци
16010	Житоше
16011	Јакреново
16012	Кочиште
16013	Крушево
16513	Крушево-вонград
16014	Локвени
16015	Норово
16016	Острилци
16017	Подвис
16018	Пресил Милошево
16019	Пуста Река
16020	Растојца
16021	Саждево
16022	Свето Митрани
16023	Селце

3.4.Одделение за катастар на недвижности Битола:

Шифри	Име на КО
02001	Алинци
02002	Арматуш
02003	Бач
02004	Барешани
02005	Балдовенци
02006	Беранци
02007	Бистрица

02507	Бистрица-вонград
02009	Биљаник
02010	Братин Дол
02011	Брод
02012	Брусник
02013	Брник
02014	Будимирци
02015	Будаково
02016	Буково
02017	Вашарејца
02018	Велушина
02019	Велесело
02020	Врањевци
02021	Габалавци
02022	Гермијан
02023	Гнилеш
02024	Гнеотино
02025	Горно Оризари
02026	Горно Српци
02027	Горно Орехово
02028	Горно Агларци
02029	Гопеш
02030	Граешница
02031	Градешница
02032	Груништа
02033	Грумази
02034	Далбеговци
02035	Дедебалци
02036	Дихово
02536	Дихово-вонград
02037	Добромири
02038	Добровени
02039	Добрушево
02539	Добрушево-вонград
02040	Долно Агларци
02041	Долно Српци
02042	Доленци
02043	Долно Оризари
02044	Долно Орехово
02045	Драгош
02046	Драгарино
02047	Драгожани
02048	Древеник

02049	Ѓавато
02050	Егри
02051	Жабени
02052	Живојно
02053	Злукуќани
02054	Зовиќ 1
02055	Зовиќ 2
02056	Ивањевци
02057	Ивени
02058	Карамани
02059	Кажани
02060	Канино
02061	Кишава
02062	Крклино
02063	Крстоар
02064	Кременица
02065	Кравари
02565	Кравари-вонград
02066	Кукуречани
02067	Лавци
02068	Лажец
02069	Лера
02070	Лисолај
02071	Логоварди
02072	Лопатица
02073	Лознани
02074	Маково
02075	Магарево
02076	Маловиште
02077	Мегленци
02078	Метимир
02079	Могила
02579	Могила-вонград
02080	Мојно
02081	Мусинци
02082	Нижеполе
02083	Новаци
02583	Новаци-вонград
02084	Новоселани
02085	Ношпал
02086	Облаково
02087	Олевени
02088	Оптичари

02089	Орле
02090	Острец
02091	Паралово
02092	Петалино
02093	Подино
02094	Полог
02095	Поешево
02096	Породин
02097	Путурус
02098	Радобор
02099	Рапеш
02100	Рамна
02101	Раштани
02102	Рибарци
02103	Ротино
02104	Свето Тодори
02105	Свиниште
02106	Секирани
02107	Скочивир
02108	Сливица
02109	Снегово
02110	Совиќ
02111	Старавина
02112	Старо Змирово
02113	Стрежево
02114	Суво Дол
02115	Тепавци
02116	Трап
02117	Трново
02617	Трново-вонград
02118	Трн
02119	Трновци
02120	Цапари
02620	Цапари-вонград
02121	Црничани
02122	Црновец
02123	Црнобуки
02124	Чарлија
02800	Битола 1/2
02803	Битола 3
02804	Битола 4
02805	Битола 5
02008	Битола-вонград

3.5.Одделение за катастар на недвижности Прилеп:

Шифри	Име на КО
20001	Алинци
20002	Бело Поле
20003	Бела Црква
20004	Беловодица
20005	Беровци
20006	Бешиште
20007	Бонче
20008	Боротино
20009	Браилово
20010	Варош
20011	Воѓани
20012	Вранче
20013	Врбјани
20014	Веселчани
20015	Вепрчани
20016	Витолиште
20017	Врпско
20018	Волково
20019	Галичани
20020	Годивле
20021	Големо Коњари 1
20022	Големо Коњари 2
20023	Голем Радобил
20024	Горно Село
20025	Гостиражни
20026	Гуѓаково
20027	Дабјани
20028	Дабница
20029	Дебреште
20529	Дебреште-вонград
20030	Десово
20031	Долгаец
20032	Долнени
20532	Долнени-вонград
20033	Дрен
20034	Дреновци
20035	Дуње
20036	Дупјачани
20037	Ерековци
20038	Живово
20039	Загорани

20040	Забрчани
20041	Заполжани
20043	Зрзе
20044	Канатларци
20045	Кадино Село
20047	Кален
20048	Клепач
20049	Кокре
20050	Кореница
20051	Костинци
20052	Кошино
20053	Кривогаштани
20553	Кривогаштани-вонград
20054	Крстец
20055	Крушевица
20056	Крушеани
20057	Кутлешево
20058	Лажани
20059	Леништа
20060	Лопатица
20061	Мало Мраморани
20062	Мажучиште
20063	Манастир
20064	Марул
20065	Магари
20066	Мало Коњари
20067	Мал Радобил
20068	Мало Рувци
20069	Мелница
20071	Небрегово
20072	Никодин
20073	Новоселани
20074	Ново Лагово
20075	Обршани
20076	Ореовец
20077	Пашино Рувци
20078	Пешталево
20079	Пештани
20080	Плетвар
20081	Подмол
20082	Полчиште 1
20083	Полчиште 2
20084	Прилеп

20086	Прилепец
20087	Присад
20088	Ракле
20089	Рилево
20090	Ропотово
20091	Сарандиново
20092	Селце
20093	Сенокос
20094	Секирци
20096	Слепче
20097	Сливје
20098	Смолани
20099	Средорек
20100	Старо Лагово
20101	Стровија
20102	Топлица
20103	Тополчани
20104	Тројаци
20105	Тројкрсти
20107	Царевиќ
20108	Црнилиште
20109	Чаниште
20110	Чепигово
20111	Чумово
20112	Шелеверци
20113	Штавица

4. Сектор за катастар на недвижности за Вардарски регион

4.1.Одделение за катастар на недвижности Свети Николе:

Шифри	Име на КО
24001	Алакинци
24002	Амзабегово
24502	Амзабегово-вонград
24003	Арбасанци
24004	Богословец
24005	Бекирлија
24006	Буриловци
24007	Горно Ѓуѓанци
24008	Горобинци
24009	Делисинци
24010	Долно Ѓуѓанци
24011	Дорфулија

24011	Дорфулија-вонград
24012	Ѓуземелци
24013	Ерџелија
24513	Ерџелија-вонград
24014	Кадрифаково
24015	Каратманово
24515	Каратманово-вонград
24016	Кишино
24017	Кнежје
24018	Крушица
24019	Макреш
24020	Малино
24021	Мечкуевци
24022	Мездра
24023	Милино
24523	Милино-вонград
24024	Мустафино
24524	Мустафино-вонград
24025	Немањици
24026	Орел
24027	Павлешенци
24028	Патетино
24029	Пеширово
24030	Преод
24031	Ранченци
24032	Сарамзалино
24033	Свети Николе-вонград
24034	Сопот
24035	Стануловци
24036	Стањевци
24037	Строиманци
24038	Трстеник
24039	Ќоселари
24040	Аџибегово
24041	Аџиматово
24042	Црнилиште
24542	Црнилиште-вонград
24043	Лозово
24543	Лозово-вонград
24046	Свети Николе

4.2.Одделение за катастар на недвижности Велес:

Шифри	Име на КО
29001	Баџица
29002	Башино Село
29502	Башино Село-вонград
29003	Белештевица
29004	Бистрица
29005	Богомила
29006	Бузалково
29007	Бусилци
29008	Ветерско
29009	Витанци
29010	Виничани
29011	Владиловци
29012	Војница
29013	Водоврати
29014	Габровник
29015	Голозинци
29016	Горно Врановци
29017	Горно Јаболчиште
29018	Градско
29019	Грнчиште
29020	Двориште
29021	Долно Врановци
29022	Долно Јаболчиште
29023	Дреново
29024	Еловец
29025	Згрополци
29026	Иванковци
29027	Извор
29028	Капиново
29029	Карабуџиште
29030	Каласлари
29031	Кочилари
29032	Крајници
29033	Крива Круша
29034	Крнино
29035	Крушје
29036	Кумарино
29037	Куридере
29038	Лисиче
29039	Лугунци
29040	Мамутчево

29041	Мартолци
29042	Мелница
29043	Мокрени
29044	Нежилово
29045	Новачани
29046	Ногаевци
29047	Ново Село
29048	Ново Село Чичево
29049	Оморани
29050	Ораовец
29051	Ораов Дол
29052	Ореше
29053	Оризари
29553	Оризари-вонград
29054	Отовица
29554	Отовица-вонград
29055	Отиштино
29056	Папрадиште
29057	Плевење
29058	Подлес
29059	Поменово
29060	Попадија
29061	Раковец
29062	Раштани
29063	Рлевци
29064	Рудник
29065	Свеќани
29066	Сливник
29067	С'лп
29068	Скачинци
29069	Смиловци
29070	Согле
29071	Сопот
29072	Стари Град
29073	Степанци
29074	Сојаклари
29075	Теово
29076	Велес
29077	Убого
29078	Уланци
29079	Црешнево
29080	Црквино
29081	Чалошево

29082	Чашка
29582	Чашка-вонград
29083	Чичево
29084	Џидимирци

4.3. Одделение за катастар на недвижности Неготино:

Шифри	Име на КО
18001	Барово
18002	Бесвица
18003	Бистренци
18004	Брусник
18005	Вешје
18006	Војшанци
18007	Горни Дисан
18008	Демир Капија
18009	Долни Дисан
18010	Драчевица
18011	Дрен
18013	Дуброво
18014	Иберли
18015	Калањево
18018	Кошарка
18019	Корешница
18020	Криволак
18021	Курија
18022	Липа
18023	Неготино
18024	Пепелиште
18025	Пештерница
18026	Прждево
18028	Тимјаник
18029	Тремник
18030	Црвени Брегови 1
18031	Црвени Брегови 2
18032	Челевец
18033	Чифлик
18034	Џидимирци
18035	Шеоба

4.4. Одделение за катастар на недвижности Кавадарци:

Шифри	Име на КО
11001	Бегниште

11002	Бохула
11003	Бојанчиште
11004	Бошава
11005	Брушани
11006	Ваташа
11007	Возарци
11008	Галиште
11009	Глишиќ
11010	Гарниково
11011	Грбовец
11012	Дабниште
11013	Дебриште
11014	Добротино
11015	Драгожел
11016	Дреново
11017	Драдња
11047	Кавадарци
11018	Кавадарци-вонград
11019	Камен Дол
11020	Кесендре
11021	Клиново
11022	Конопиште
11023	Кошани
11024	Крњево
11025	Крушевица
11026	Куманичево
11027	Марена
11028	Манастирец
11029	Мрежичко
11030	Мрзен Ораовец
11031	Паликура
11032	Праведник
11033	Радња
11034	Раец
11035	Ресава
11036	Рожден
11037	Рибарци
11038	Росоман
11039	Сопот
11040	Сирково
11041	Страгово
11042	Трстеник
11043	Фариш

11044	Шешково
11045	Шивец
11046	Чемерско
11100	Тиквешко Езеро

5. Сектор за катастар на недвижности за Југоисточен регион

5.1. Одделение за катастар на недвижности Радовиш:

Шифри	Име на КО
22001	Али Коч
22003	Бучим
22004	Воиславци
22005	Габревци
22006	Гарван
22007	Горна Враштица
22008	Горни Липовиќ
22009	Дамјан
22010	Дедино
22011	Долна Враштица
22012	Долни Липовиќ
22013	Долни Радеш
22014	Држани
22016	Загорци
22017	Злеово
22517	Злеово-вонград
22018	Ињево
22518	Ињево-вонград
22019	Јаргулица
22020	Конче
22021	Калаузлија
22024	Калуѓерица
22025	Козбунар
22026	Коцалија
22027	Ќоселија
22028	Лубница
22030	Ново Село
22031	Ораовица
22531	Ораовица-вонград
22032	Папавница
22033	Подареш
22034	Погулево
22035	Покрајчево
22535	Покрајчево-вонград

22036	Приалија
22037	Радовиш
22537	Радовиш-вонград
22038	Ракитец
22039	Раклиш
22539	Раклиш-вонград
22041	Скоруша
22042	Смиланци
22043	Супурге
22044	Сулдурци
22045	Тополница
22048	Шипковица
22049	Шаинташ
22050	Штурово

5.2. Одделение за катастар на недвижности Струмица:

Шифри	Име на КО
27001	Ангелци
27003	Баница
27004	Банско
27504	Банско-вонград
27005	Барбарево
27006	Бајково
27007	Белотино
27008	Борисово
27009	Босилово
27509	Босилово-вонград
27010	Бориево
27510	Бориево-вонград
27011	Варварица
27012	Василево
27512	Василево-вонград
27013	Вељуса
27513	Вељуса-вонград
27014	Висока Маала
27015	Владиевци
27515	Владиевци-вонград
27016	Водоча
27017	Габрово
27018	Гечерлија
27019	Градошорци
27519	Градошорци-вонград

27020	Градско Балдовци
27021	Дабиле
27022	Добрејци
27522	Добрејци-вонград
27023	Доброшинци
27523	Доброшинци-вонград
27024	Дорломбос
27026	Дражево
27027	Дрвош
27028	Дукатино
27528	Дукатино-вонград
27029	Еднокуево
27030	Едрениково
27031	Злешево
27032	Зубово
27532	Зубово-вонград
27033	Иловица
27533	Иловица-вонград
27034	Колешино
27534	Колешино-вонград
27035	Костурино
27535	Костурино-вонград
27036	Старо Коњарево
27536	Старо Коњарево-вонград
27037	Куклиш
27537	Куклиш-вонград
27038	Кушкулија
27039	Мемешли
27040	Мокриево
27540	Мокриево-вонград
27041	Мокрино
27042	Моноспитово
27542	Моноспитово-вонград
27043	Муртино
27543	Муртино-вонград
27044	Нивичино
27045	Нова Маала
27046	Ново Село
27546	Ново Село-вонград
27047	Орманли
27048	Петралинци
27049	Пиперево
27549	Пиперево-вонград

27050	Попчево
27550	Попчево-вонград
27051	Просениково
27551	Просениково-вонград
27052	Раборци
27053	Радово
27054	Радичево
27055	Рич
27056	Робово
27057	Сарај
27058	Сачево
27059	Свидовица
27060	Седларци
27061	Секирник
27062	Смолари
27562	Смолари-вонград
27063	Старо Балдовци
27064	Ново Коњарево
27564	Ново Коњарево-вонград
27065	Стиник
27066	Струмица
27067	Сушево
27068	Сушица
27069	Требичино
27070	Три Води
27071	Турново
27072	Чанаклија
27073	Чепели
27074	Хамзали
27075	Штука

5.3. Одделение за катастар на недвижности Гевгелија:

Шифри	Име на КО
06001	Богданци
06501	Богданци-вонград
06002	Богородица
06003	Габрово
06004	Гевгелија
06005	Ново Конско
06006	Давидово
06007	Дурутли
06008	Ѓавато

06009	Ѓопчели
06010	Кованец
06011	Конско
06012	Куртамзали
06013	Милетково
06014	Миравци
06514	Миравци-вонград
06015	Моин
06016	Мрзенци
06017	Негорци
06018	Николик
06019	Нов Дојран
06519	Нов Дојран-вонград
06020	Органцали
06021	Петрово
06022	Прдејци
06023	Севендекли
06024	Селемли
06025	Серменин
06026	Смоквица
06027	Сретеново
06028	Стар Дојран
06029	Стојаково
06030	Фурка
06031	Црничани
06032	Чаушли
06033	Џумабос
06034	Ума
06100	Дојранско Езеро

5.4. Одделение за катастар на недвижности Валан-
дово:

Шифри	Име на КО
04001	Балинци
04002	Бајрамбос
04003	Башали
04004	Башибос
04005	Брајковци
04006	Булунтули
04037	Валандово
04007	Валандово-вонград
04008	Градец
04508	Градец-вонград

04009	Грчиште
04010	Дедели
04011	Јосифово
04012	Казандол
04013	Кочули
04014	Марвинци
04015	Плавуш
04016	Пирава
04516	Пирава-вонград
04017	Прстен
04018	Раброво
04019	Собри
04020	Терзели
04021	Чалакли
04022	Честево

6. Сектор за катастар на недвижности за Источен
регион

6.1. Одделение за катастар на недвижности Берово:

Шифри	Име на КО
01001	Берово
01501	Берово-вонград
01002	Будинарци
01003	Владимирово
01004	Двориште
01005	Мачево
01006	Негрево
01007	Митрашинци
01008	Панчарево
01009	Пехчево
01010	Ратев
01011	Робово
01012	Русиново
01013	Смојмирово
01513	Смојмирово-вонград
01014	Умлена
01015	Црник
01016	Чифлик

6.2. Одделение за катастар на недвижности Веница:

Шифри	Име на КО
05001	Блатец
05002	Веница
05003	Веничка Кршла

05004	Градец
05005	Грљани
05006	Драгобраште
05007	Истибања
05008	Јакимово
05009	Калиманци
05010	Лаки
05011	Лески
05012	Липец
05013	Пекљани
05014	Трсино
05015	Црн Камен

6.3. Одделение за катастар на недвижности Делчево:

Шифри	Име на КО
09001	Бигла
09002	Ветрен
09003	Вирче
09004	Вратиславци
09505	Габрово
09005	Габрово-вонград
09006	Град
09007	Делчево
09008	Драмче
09009	Дулица
09010	Свегор
09510	Свегор-вонград
09011	Илиово
09012	Македонска Каменица
09013	Киселица
09014	Костин Дол
09015	Косевица
09016	Луковица
09017	Моштица
09018	Нов Истевник
09019	Очипала
09020	Разловци
09021	Саса
09022	Селник
09023	Стамер
09024	Стар Истевник
09025	Тодоровци

09026	Тработивиште
09027	Турија
09028	Чифлик
09029	Косово Дабје

6.4. Одделение за катастар на недвижности Пробиштип:

Шифри	Име на КО
21001	Бунеш
21002	Бучиште
21003	Гајранци
21004	Горни Стубол
21005	Горно Барбарово
21006	Гризилевци
21007	Гујновци
21008	Добрево
21009	Долни Стубол
21010	Долно Барбарово
21011	Дренак
21012	Древено
21013	Зарапинци
21014	Зеленград
21015	Злетово
21016	Јамиште
21017	Куково
21018	Кундино
21019	Лезово
21020	Лесново
21021	Марчино
21022	Неокази
21023	Пестришино
21024	Петршино
21025	Пишица
21026	Плешенци
21027	Пробиштип
21028	Пуздерци
21029	Ратавица
21030	Стрмош
21031	Стрисовци
21032	Трипатанци
21033	Трооло
21034	Турско Рудари
21035	Шталковица

6.5. Одделение за катастар на недвижности Кочани:

Шифри	Име на КО
13001	Бања
13002	Безиково
13003	Бели
13004	Бурилчево
13005	Видовиште
13006	Вранинци
13007	Врбица
13008	Главовица
13009	Горно Градче
13010	Горни Подлог
13011	Грдовци
13012	Долно Градче
13013	Долни Подлог
13014	Жиганци
13015	Зрновци
13016	Јастребник
13017	Костин Дол
13018	Кочани
13019	Кучичино
13020	Лепопелци
13021	Лешки
13022	Мојанци
13023	Мородвис
13024	Небојани
13025	Нивичани
13026	Ново Селани
13027	Ново Село
13028	Облешево
13029	Оризари
13030	Пантелеј
13031	Пашаџиково
13032	Полаки
13033	Пресека
13034	Прибачево
13035	Припор
13036	Рајчани
13037	Речани
13038	Соколарци
13039	Спанчево
13539	Спанчево-вонград
13040	Теранци

13041	Тркање
13042	Уларци
13043	Цера
13044	Црвена Нива
13045	Чешиново
13046	Чифлик

6.6. Одделение за катастар на недвижности Штип:

Шифри	Име на КО
30001	Аргулица
30002	Ново Село Штип
30003	Батање
30004	Брест
30005	Врсаково
30006	Вртешка
30007	Голем Габер
30008	Горачино
30009	Горни Балван
30010	Горно Трогерци
30011	Доброшани
30012	Долни Балван
30013	Долно Трогерци
30014	Долани
30015	Драгоево
30016	Ебеблија
30017	Едеклерци
30018	Јамуларци
30019	Јунузлија
30020	Калаузлија
30021	Калапетровци
30022	Карбинци
30522	Карбинци-вонград
30023	Караорман
30523	Караорман-вонград
30024	Кепекчелија
30025	Козјак
30026	Кошево
30027	Криви Дол
30028	Крупиште
30029	Курфалија
30030	Кучилат
30031	Кучица
30032	Лакавица
30033	Лесковица

30034	Липов Дол
30035	Љуботен
30036	Мал Габер
30037	Мичак
30038	Муратлија
30039	Никоман
30040	Ново Село
30041	Оџалија
30042	Пенуш
30043	Пиперово
30044	Почивало
30045	Прналија
30046	Припечани
30047	Пухче
30048	Радање
30049	Руљак
30050	Сарчиево
30051	Селце
30052	Скандалци
30053	Софилари
30054	Степанци
30055	Суво Грло
30056	Судик
30057	Сушево
30058	Танатарци
30059	Таринци
30060	Тестемелци
30062	Три Чешми
30562	Три Чешми-вонград
30064	Хаци-Рецепли
30066	Црвулево
30067	Црешка
30068	Чардаклија
30069	Чифлик
30070	Шашаварлија
30071	Шопур
30101	Штип 2
30102	Штип 1
30103	Штип 3
30104	Штип 4
30105	Штип 5
30106	Штип 6
30107	Штип-вонград

7. Сектор за катастар на недвижности за Североисточен регион

7.1. Одделение за катастар на недвижности Кратово:

Шифри	Име на КО
14001	Близанци
14002	Вакуф
14003	Горно Кратово
14004	Димонце
14005	Емирица
14006	Железница
14007	Живалево
14008	Каврак
14009	Кетеново
14010	Кнежево
14011	Којково
14012	Коњух
14013	Кратово
14014	Крилатица
14015	Куклица
14016	Куново
14017	Луково
14018	Мушково
14019	Нежилово
14020	Пендак
14021	Приковци
14022	Секулица
14023	Страцин
14024	Талашманце
14025	Татомир
14026	Тополовиќ
14027	Трновац
14028	Туралево
14029	Филиповци
14030	Шлегово
14031	Шопско Рударе

7.2. Одделение за катастар на недвижности Крива Паланка:

Шифри	Име на КО
15001	Б'с
15002	Баштево
15003	Борово
15004	Варовиште

15005	Ветуница
15006	Вржогрнци
15007	Габар
15008	Герман
15009	Гиновци
15010	Голема Црцорија
15011	Градец
15012	Гулинци
15013	Длабочица
15014	Дренак
15015	Дрење
15016	Добровница
15017	Дурачка Река
15018	Жидилово
15019	Киселица
15020	Конопница
15021	Костур
15022	Кошари
15023	Крива Палнка
15024	Криви Камен
15025	Кркља
15026	Крстов Дол
15027	Лозаново
15028	Луке
15029	Љубинци
15030	Мала Црцорија
15031	Мартиница
15032	Метежево
15033	Милугинце
15034	Мождивњак
15035	Нерав
15036	Одрено
15037	Огут
15038	Опила
15039	Осиче
15040	Отошница
15041	П'клиште
15042	Петралица
15043	Подржи Коњ
15044	Псача
15045	Радибуш
15046	Ранковце
15047	Станча

15048	Станци
15049	Т'лминци
15050	Трново
15051	Узем

7.3.Одделение за катастар на недвижности Куманово:

Шифри	Име на КО
17001	Агино Село
17002	Алашевце
17003	Алгуња
17004	Аљинце
17005	Арбанашко
17006	Бајловце
17008	Белановце
17009	Бељаковце
17010	Биљановце
17510	Биљановце-вонград
17011	Брешко
17012	Брзак
17013	Буковљане
17014	Вак'в
17015	Ваксинце
17515	Ваксинце-вонград
17016	Винце
17017	Виштица
17517	Виштица-вонград
17018	Војник
17019	Враготурце
17020	Врачевце
17021	Габреш
17022	Глажња
17023	Горно Коњаре
17024	Гошинце
17025	Градиште
17026	Дејловце
17027	Длабочица
17028	Д'лга
17029	Добрача
17030	Доброшане
17530	Доброшане-вонград
17031	Довезенце
17033	Драгоманце

17034	Дренок
17035	Думановце
17036	Жегљане
17037	Жељувино
17038	Живиње
17039	Злокуќане
17040	Зубовце
17041	Извор
17042	Јачинце
17043	Канарево
17044	Карабичане
17045	Карловце
17046	Клечевце
17047	Коинце
17048	Кокино
17049	Кокошиње
17050	Колицко
17051	Косматац
17052	Куманово
17053	Кутлибег
17054	Кучкарево
17055	К'шање
17056	Липково
17556	Липково-вонград
17057	Лојане
17557	Лојане-вонград
17058	Лопате
17558	Лопате-вонград
17059	Љубодраг
17060	Макреш
17061	Малотино
17062	Матејче
17562	Матејче-вонград
17063	М'гленце
17064	Младо Нагоричане
17065	Мургаш
17066	Никуљане
17067	Никуштак
17567	Никуштак-вонград
17068	Ново Село
17069	Новоселјане
17070	Облавце
17071	Орашац

17072	Орах
17073	Оризари
17074	Опае
17075	Осиче
17076	Отља
17576	Отља-вонград
17077	Пезово
17078	Пелинце
17080	Пузајка
17081	Пчиња
17581	Пчиња-вонград
17082	Рамно
17083	Режановце
17084	Речица
17085	Р'нковце
17086	Романовце
17586	Романовце-вонград
17087	Ропалце
17088	Руѓинце
17089	Руница
17090	Скачковце
17091	Слупчане
17591	Слупчане-вонград
17092	Сопот
17093	Старо Нагоричане
17094	Степанце
17095	Стража
17096	Стрезовце
17097	Стрима
17098	Стрновац
17099	Студена Бара
17100	Сушево
17101	Табановце
17102	Тромеѓа
17103	Умин Дол
17104	Цветишница
17105	Цвиланце
17106	Челопек
17107	Черкези
17607	Черкези-вонград
17108	Четирице
17109	Шупљи Камен

Член 4

Имињата на катастарските општини кои во централизираната база на податоци се запишани различно од имињата на катастарските општини наведени во член 3 и член 4 од овој Правилник, ќе бидат усогласени по службена должност и објавени на ВЕБ страната на Агенцијата за катастар на недвижности.

Член 5

Во насловот и во текстот на овој правилник, зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.0102-11535/1

27 август 2019 година

Скопје

Претседател

на Управен одбор,

м-р **Ирма Мандева**, с.р.


СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

www.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622



2019183

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.